

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 100 Год. LXVI

Петок, 23 јули 2010

Цена на овој број е 210 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1864. Одлука за основање на Анкетна комисија за настаните во Собранието на Република Македонија случени на 1 јули 2010 година.....	3	1872. Одлука за отстапување на медицински помагала од стоконите резерви на јавни здравствени установи без надомест.....	47
1865. Уредба за дополнување на Уредбата за применување на регулативите на Комисијата на Европските заедници за распоредување на одредени стоки во Комбинираната номенклатура.....	3	1873. Одлука за отпис на лекови и медицински помагала од стоконите резерви кои биле складирани во медицински центри, здравствени домови и градски аптеки.....	50
1866. Уредба за спроведување на мерката заштита и спасување од техничко-технолошки несреќи.....	37	1874. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Министерството за внатрешни работи	63
1867. Уредба за спроведување на мерката згрижување на настрадано и загрозе-но население.....	39	1875. Одлука за давање согласност на Одлуката за употреба на средства остварени од работењето на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија за финансиската 2009 година	63
1868. Уредба за спроведување на мерката заштита и спасување од урнатини.....	41	1876. Одлука за изменување на Одлуката за основање на водостопанство „Битолско Поле“ – Битола.....	63
1869. Уредба за спроведување на мерката заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи.....	43	1877. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движна ствар на Институтот за духовно наследство на Албанците.....	64
1870. Уредба за Методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за основното образование по општини за 2011 година.....	45	1878. Одлука за изменување на Одлуката за престанок и давање на времено користење на недвижна ствар.....	64
1871. Уредба за Методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за средното образование по општини и Градот Скопје за 2011 година.....	46		

	Стр.		Стр.
1879. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ Битола.....	64	1895. Изменување на лиценца под број 19-267/1 од 20.01.2008 година издадена на Друштвото за туризам, угостителство и услуги „Мастербет“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	72
1880. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија.....	65	1896. Изменување на лиценца под број 19-157/1 од 26.01.2006 година издадена на Друштвото за туризам, угостителство и услуги „Мастербет“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	72
1881. Одлука за распишување на јавен конкурс за давање на концесија за стопански риболов на рибите од риболовната зона на вештачкото езеро – акумулација Мантово.....	65	1897. Изменување на лиценца под број 19-1286/1 од 4.03.2008 година издадена на Друштвото за туризам, угостителство и услуги „Мастербет“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	72
1882. Одлука за распишување на јавен конкурс за давање на концесија за стопански риболов на рибите од риболовното подрачје Дојранско Езеро.....	66	1898. Изменување на лиценца под број 19-493/1 од 9.02.2006 година издадена на Друштвото за туризам, угостителство и услуги „Мастербет“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	73
1883. Одлука за распишување на јавен конкурс за давање на концесија за стопански риболов на рибите од риболовното подрачје Преспанско Езеро...	66	1899. Изменување на лиценца под број 19-4632/1 од 23.09.2008 година, издадена на Друштвото за туризам, угостителство и услуги „Мастербет“ ДОО Скопје за постојано приредување на игри на среќа во автомат клуб...	73
1884. Одлука за престанок и за давање на трајно користење недвижна ствар на Градската библиотека „Борка Талески“ – Прилеп.....	67	1900. Изменување на лиценца под број 19-3246/1 од 9.09.2005 година издадена на Друштвото за туризам, угостителство и услуги „Мастербет“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	73
1885. Одлука за отстапување на лекови од стоковните резерви на јавни здравствени установи без надомест.....	67	1901. Правилник за нормативите и стандардите за простор, опрема, стручни кадри и средства потребни за основање и започнување со работа на установата за социјална заштита Центар за лица-жртви на трговија со луѓе.....	73
1886. Решение за утврдување престанок на функцијата државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Тетово.....	69	1902. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на барањето за издавање или продолжување на овластувањето за инсталирање, проверка, контрола и поправка на тахографи, како и потребната документација, просторот и опремата на работилницата.....	75
1887. Решение за именување заменик на директорот на КПУ Казнено-поправен дом Идризово со Отворено одделение во Велес.....	69	1903. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	75
1888. Решение за разрешување од должноста специјален претставник на Владата на Република Македонија за прашања од областа на европските интеграции.....	69	1904. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	76
1889. Решение за разрешување од должноста директор на Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати.....	69	1905. Оглас за избор на јавни обвинители	76
1890. Решение за именување в.д. директор на Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати.....	69	Огласен дел	1-20
1891. Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Државниот пазарен инспекторат.....	70		
1892. Решение за именување директор на Државниот пазарен инспекторат.....	70		
1893. Програма за условен паричен надоместок за средно образование за учебната 2010/2011 година.....	70		
1894. Изменување на лиценца под број 19-4231/1 од 29.11.2005 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	72		

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1864.**

Врз основа на членот 76 ставови 2 и 3 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 23 јули 2010 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ОСНОВАЊЕ НА АНКЕТНА КОМИСИЈА ЗА
НАСТАНИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА СЛУЧЕНИ НА 1 ЈУЛИ 2010 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа одлука се основа Анкетна комисија за утврдување на причинско-последичните околности кои довеле до настаните, самите настани пред и во зградата на Собранието на Република Македонија случени на 1 јули 2010 година, согласно со севкупните законски и подзаконски прописи, како и одговорноста на учесниците во тие настани.

Член 2

Во утврдување на причинско-последичните околности кои довеле до настаните, самите настани пред и во зградата на Собранието на Република Македонија случени на 1 јули 2010 година согласно со севкупните законски и подзаконски прописи и одговорноста на учесниците во тие настани, Анкетната комисија ќе соработува со пратениците на Собранието на Република Македонија, со Внатрешното обезбедување на Собранието на Република Македонија и државните органи, како и сите други субјекти и поединци кои можат да придонесат за утврдување на околностите и одговорноста.

Член 3

Анкетната комисија се состои од претседател кој ќе биде избран со консензус на пратеничките групи во Собранието на Република Македонија и четири члена од кои два члена се на предлог на пратеничките групи на позицијата и два члена на предлог на пратеничките групи на опозицијата.

Член 4

Врз основа на наодите Анкетната комисија ќе изготви и на Собранието на Република Македонија ќе му поднесе извештај во рок од 60 дена од денот на формирањето на Комисијата.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-3277/1
23 јули 2010 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1865.**

Врз основа на член 36 став 2 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 59/2000, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08 и 10/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.07.2010 година, донесе

**У Р Е Д Б А
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПРИМЕНУ-
ВАЊЕ НА РЕГУЛАТИВИТЕ НА КОМИСИЈАТА НА
ЕВРОПСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ
НА ОДРЕДЕНИ СТОКИ ВО КОМБИНИРАНАТА
НОМЕНКЛАТУРА****Член 1**

Во Уредбата за применување на регулативите на Комисијата на Европските заедници за распоредување на одредени стоки во Комбинираната номенклатура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 76/07, 84/08 и 114/09), во член 1, во ставот 2 по Прилогот број 76 се додаваат 19 нови Прилози: 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 и 95 кои се составен дел на оваа уредба.


Член 2


Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2662/1
13 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

Прилог 77

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.198/2009	Распореѓување (Тар. ознака)	Основ за распореѓување
(1)	(2)	(3)
Производ со приближни димензии од 4 м x 30 м, изработен од ткаени струкови од растителен материјал (морска трева) Јатокот е сочинет од два испреплетени завиени струка од растителен материјал (морска трева) од вид кој се користи главно за полнење перници. Основата е сочинета од единечен завиен струк од нитки природни текстилни влакна од растителен материјал (влакна од морска трева) (струкот е со мерка повеќе од 20 000 децители). Производот има позадина од целуларна гума. (морска трева подна покривка) (Види слика бр. 648А и 648Б. Сликите покажуваат исечен дел од производот) (*) 	4601 94 10	Распореѓувањето е утврдено со Основните правила 1, 3(б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 1 од Глава 46, Забелешка 1 од Глава 57, Забелешка 3(А) (д) од Оддел XI и наменување за тар. број 4601, 460194 и 4601 9410. Производот е составен од три различни материјали: (1) Двата испреплетени завиени струка од растителен материјал (јаток) се изработени од растителен материјал од тар. број 1404 од вид кој главно се користи за полнење перници (види Коментар на ХС за тар. број 1404, (I), став еден и став три, (4) кој одговара на вид на морска трева, познат како јагулатрева. Растителните материјали се процесирани во вид на корд изработен од некршлив растителен материјал склопен едноставно со увртување, и како такви тие се слични на плетеници од 4601 (види Коментар на ХС за 4601, (А) (2) (б) и „во состојба погодна за плетење“, кои ги прави „материјали за плетарија“, согласно забелешка 1 од Глава 46. (2) Единечниот завиен струк од нитки природни текстилни влакна од растителен материјал (основа) е изработена од влакна добиени од



растителни материјали. Влакната се држат заедно со вплетување, увртување (види Коментар на ХС за Оддел XI, Општи одредби (I)(B)(1)(i) (a)). Овие нитки треба да се третираат како како „увртени“, од тар. број 5607 согласно значењето на заб. 3(A)(d) од Оддел XI, зашто единечниот струк е со мерка поголема од 20000 децитекси (види ја исто така разликата помеѓу предиво и коноп во табела I (тип од други растителни влакна) во Коментарот на ХС за Оддел XI, Општи одредби. (I) (B) (2) и Коментар за тар. број 5308 (A), втор став, и Коментар на ХС за тар. број 5607 (1), прв став).

(3) Позадината од целуларна гума од Глава 40 не му дава суштински карактер согласно Основно правило 3(б), зашто е на долната страна (испод) и не е видлива кога производот е поставен на земја. Има функција на позадина, давајќи му на производот својство на крутост, и да не се лизга (анти-слип).

Производот се распоредува како производ од материјал за плетарија слично на плетеници, зашто испреплетените завиени струкови од растителни материјали (јаток) – кои се материјали за плетарија од тар. број 4601 – му даваат на производот суштински карактер согласно Основно правило 3(б). Испреплетените завиени струкови се многу повеќе количински од единечните текстилни струкови (основа) и му го даваат на производот посебниот изглед.

Последователно, производот на може да се распореди како текстилна подна покривка од Глава 57 согласно Забелешка 1 од Глава 57, зашто

		изложената површина на производот не е од текстилен материјал туку главно од производи слични на плетици од тар. број 4601.
(*) Сликите се само за информација.		

Прилог 78

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.295/2009	Распоредување (Тар.ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Сет подготвен за малопродажба кој се состои од дигитален апарат во сопствено куќиште за снимање и репродукција на звук и слики во различни формати, способен да прима податоци од различни извори (на пример, сателитски телевизиски рисивери, машини за автоматска обработка на податоци, видео камера рикоредери) и од различни елементи како конектор кабли, CD-ROM,	8521 90 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 2(a), 3(6) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Дополнителна забелешка 1 од Оддел XVI како и наименованието на тар. број 8521 и 8521 90 00. Со оглед на тоа дека апаратот ја има сета неопходна електроника за ефикасност на функциите од тар. број

унатство, завртки и одвртувач (шрафцигер). Апаратот вклучува печатена плоча со активни и пасивни елементи (неопходни за звук и видео снимање и репродукција), вклучувајќи микропроцесор. Опремен е со следниов интерфејс: - USB влез - VGA, и - аудио и видео порти (влезови). Исто така е опремен со контролни копчиња (моќ - power, вклучи - play, пауза, јачина на глас - volume) и инфрацрвен рисивер за далечинско управување. Апаратот е дизајниран за да му се додаде и хард диск.		8521, освен за хард дискот и со оглед на тоа дека овие компоненти, дури и во отсуство на хард дискот, не можат да се користат за други функции освен за снимање и репродукција на звук и слики, треба да се смета дека има суштински карактер на комплетен или завршен производ од тар. број 8521, согласно Основно правило 2(a). Фактот дека апаратот не го вклучува хард дискот не го спречува неговото распоредување како комплетен и завршен производ. Распоредувањето во тар. број 8522 како дел погоден за употреба само или главно со апаратите од тар. број 8521 следствено е исклучено. Оттука, апаратот се распоредува во тар. број 8521 како апарат за видео снимање и репродукција. Шрафцигерот се распоредува со апаратот, за склопување или одржување на истиот, согласно со Дополнителната забелешка 1 од Оддел XVI.
---	--	---

Прилог 79

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.299/2009	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Сет подготвен за малопродажба во картонска кутија сосоставен од: - разновидни пластични перли и парчиња од накит за нижење за облека, - ролна од синтетички конец за	9503 00 70	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменувањето за тар. подброј 9503 00 и 9503 00 70. Формата во која производот е презентираан и вредноста на


нижење, - магнетни коцки, - упатства, и - вреќичка за извлекување изработена од ткаенина. Сетот е наменет за деца за изработка на имитација на накит кои може да го модифицираат со користење на магнетните коцки. Вреќичката може да се користи за чување на различните делчиња и на имитацијата на накитот откако ќе биде врзан, направен.		индивидуалните компоненти јасно индицираат дека сетот е наменет за употреба како играчка (види исто Коментар на ХС за тар. број 9503, претпоследен став). Распоредувањето како имитација на накит во тар. број 7117 е исклучено, како производ кога е склопен има изглед и карактеристики на играчка. Сетот оттука се распоредува како други играчки, подготвен во сетови или на подлоги од тар. подброј 9503 00 70
---	--	--

Прилог 80

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.349/2009	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ во прашкаста форма кој се состои од (% по маса): - Л-Аскорбинска киселина (витамин Ц) 97 - Хидроксипропилметилцелулоза 3 Додатокот на хидроксипропилметилцелулоза не е неопходно за конзервацијата или транспортот на витамин Ц. Производот е погоден за специфична употреба (производство на витамински таблети) повеќе отколку за општа употреба.	2106 90 92	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, како и наименованието на тарифен број 2106, тар. подброеви 2106 90 и 2106 90 92. Додатокот на хидроксипропилметилцелулоза (како агенс за превлекување и против згрутчување) го менува карактерот на витамин Ц производот и го прави производот технички погоден за производство на витамински таблети. Види го исто Коментарот на ХС за тар. број 2936, трет став.

		Производот не е наменет за терапевтска или профилактичка употреба, согласно значењето на Глава 30.
--	--	--

Прилог 81

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.475/2009	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ изработен од пластика (т.н. „кабелски жиг“) (*) со надворешни димензии од приближно 1 см (дијаметар) x 0,8 см (должина). Производот има централен отвор и е опремен со ребра на надворешната површина. Дизајниран е за употреба со електрични конектори во моторни возила за заштита на електричната врска (вклучување) од прашина, влага, масло и други елементи кои обично се наоѓаат во опкружување на возилото. 	3926 90 97	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, како и наименованието кон тарифен број 3926, 3926 90 и 3926 90 97. Производот не се смета како дел од електричен апарат согласно значењето на Забелешка 2(б) од Оддел XVI зашто неговото присуство не е неопходно за конекторот да функционира туку само ја подобрува неговата функционалност. Распоредувањето во тар. број 8538 како дел погоден за употреба само или главно со апаратите од тар. број 8536 следствено е исклучено. Производот не се смета како изолационен дел за електрични уреди од тар. број 8547 зашто и не е специфично дизајниран за изолациони цели туку за заштита на електрични врски. Оттука производот се распоредува во тар. ознака 3926 90 97, како други производи од пластика.

(*) Сликата е само за информација

Прилог 82

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.476/2009	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Систем составен од следниве компоненти: - Телевизиска камера со висока резолуција вградена на подморница возило (т.н. „Возило на далечинско управување„ (ROV)), - Контролна единица, која вклучува дисплеј, за далечинско контрола на возилото и на камерата, на пример со значење на дојстик, и визуелизација на снимените слики со камерата, - Електричен кабел. Првата компонента тежи приближно 3,6 кг. Вкупната маса на системот е приближно 32 кг. Системот се користи за подводни операции кои вклучуваат снимање на слики и нивен трансфер со кабел до дисплејот на контролната единица. Тој е оперативен дури до длабочина од приближно 90 м.	8525 80 19	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3(б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 4 од Оддел XVI и наменување на тар. број 8525 , тар. подброј 8525 80 и 8525 80 19. Суштинскиот карактер на компонентата составена од телевизиска камера (од тар. подброј 8525 80 19) вградена на подморница возило, е обезбеден од камерата, а не од возилото, кое само ја транспортира камерата преку лимитираното растојание. Оттука, оваа компонента ако се увезува засебно, се распоредува во тар. ознака 8525 80 19. Со оглед на тоа дека индивидуалните компоненти се меѓусебно поврзани и системот е составен од индивидуални компоненти наменети заедно да придонесат за јасно дефинираната функција, опфатена со еден од тарифните броеви во Глава 84 или 85, применлива е Забелешката 4 од Оддел XVI . Функцијата на системот е да снима слики без нивно складирање. Оттука целиот систем се распоредува во тар. подброј 8525 80 19 како телевизиска камера.

Прилог 83

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.477/2009	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1. Производ составен од правоаголна плоча од полу-темпераирано стакло на која неколку анти-рефлексивни и апсорбциони слоеви од пластика се споени. Производот не е врамен. Тој се користи во производство на плазма монитори.	9001 90 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3(б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, како и наименованието на тарифен број 9001 и 9001 90 00. Слоевите од пластика му даваат на производот карактеристики на оптички елемент. Распоредувањето во тар. број 7007 како сигурносно стакло, составено од калено (темпераирано) или ламинирано стакло, е исклучено. Немонтирани оптички елементи од пластика се опфатени во тар. број 9001, било да се или не оптички обработени (види го исто така Коментарот на ХС за тар. број 9001, (Г)). Оттука, производот се распоредува во тар. ознака 9001 90 00 како други оптички елементи.
2. Производ составен од правоаголна плоча изработена од полу-темпераирано стакло на која неколку анти-рефлексивни и апсорбциони слоеви од пластика се споени. Производот е врамен со метален обрач. Се користи во производство на плазма	9002 20 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3(б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, и наименованието на тарифен број 9002 и 9002 20 00. Слоевите од пластика му даваат на производот карактеристики на оптички елемент / оптички филтер. Распоредувањето во тар. број 7007

монитори.		како сигурносно стакло, составено од калено (темпераирано) или ламинирано стакло, е исклучено. Монтирани оптички елементи од пластика се опфатени во тар. број 9002, било да се или не оптички обработени (види го исто така Коментарот на ХС за тар. број 9001, (Г) и 9002). Оттука, производот се распоредува во тар. ознака 9002 20 00 како оптички филтер.
-----------	--	---

Прилог 84

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.594/2009	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1. Кополимер на винилиден флуорид и хексафлуоропропилен во примарна форма. Овој материјал ги покажува својствата на истегнувањето и повторливите својства на еластомерите но не може да се вулканизира со сулфур. За да дојде до вкрстено поврзување кај овој кополимер потребно е присуство на основни соединенија или одредени пероксиди.	3904 69 90	Распоредувањето е утврдено со одредбите на Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешки 1, 4 и 6 од Глава 39, Забелешка 4 (а) од Глава 40, Забелешка 1 за тар. подброј од Глава 39 и наменување за тарифен број 3904, 3904 69 и 3904 69 90. Кополимерот на винилиден флуорид и хексафлуоропропилен не одговара на дефиницијата на синтетичка гума содржана во Забелешка 4 (а) од Глава 40 од причина што истиот не може да се вулканизира со сулфур Поли (винилиден флуорид) е полимер кој припаѓа на Глава 39 (види го Коментарот на ХС, Општи одредби од Глава 39, листа на кратенки на полимери и коментар за тар. број 3904,

		последен став). Кополимерот на винилиден флуорид и хексафлуоропропилен во примарна форма е флуориран кополимер кој се распоредува во Глава 39 во тар. ознака 3904 69 90, согласно Забелешка 1, 4 и 6 од Глава 39 и Забелешка 1 за тар. подброј од Глава 39.
2. Флуороеластомер О-прстен жигови (кополимер на винилиден флуорид и хексафлуоропропилен). Конститутивниот материјал на овој производ (кополимер на винилиден флуорид и хексафлуоропропилен) покажува особини на истегнувањето и повторливите својства на еластомери но не може да се вулканизира со сулфур. За да дојде до вкрстено поврзување кај овој кополимер потребни се основни соединенија или одредени пероксиди.	3926 90 97	Распоредувањето е утврдено со одредбите на Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешки 1 и 4 од Глава 39, Забелешка 4 (а) од Глава 40, Забелешка 2 од Оддел XVI, Забелешка 2 од Глава 90 и наименување за тарифен број 3926, 3926 90 и 3926 90 97. Овој производ е еластомерен жиг за општа употреба. Оттука не е препознатлив како дел на машина согласно значењето на Забелешка 2 од Оддел XVI и Забелешка 2 од Глава 90 и соодветно истиот е исклучен од Оддел XVI и Глава 90. Конститутивниот материјал на овој производ не одговара на дефиницијата на синтетичка гума содржана во Забелешка 4 (а) од Глава 40, од причина што истиот не може да се вулканизира со сулфур. Поли (винилиден флуорид) е полимер кој припаѓа на Глава 39 (види Коментар на ХС, Општи одредби од Глава 39, листа на кратенки на полимери и коментар за тар. број 3904, последен став). Кополимерот на винилиден флуорид и хексафлуоропропилен во примарна

		форма е флуориран кополимер кој се распоредува во Глава 39. Оттука, предметниот производ е пластичен производ кој припаѓа на Глава 39 и не е спомнат ниту опфатен на друго место во царинската тарифа, па оттука се распоредува во тар. ознака 3926 90 97.
--	--	--

Прилог 85

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.609/2009	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ во форма на гранули составен од (% по маса): - бетаин анхидрид 95,8 - вода 1,5 -калциум стеарат (агенс против стврднување) 1,0 и остатокот се нечистотии. Производот се употребува во препарати кои се користат за прехрана на животни.	2923 90 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на царинската тарифа, Забелешка 1(a) и 1(r) од Глава 29 и наименованието на тарифен број 2923 и 2923 90 00. Производот покрај бетаин анхидрид и вода содржи само калциум стеарат (агенс против стврднување) и нечистотии и истиот ја задоволува Забелешката 1(a) и 1(r) од Глава 29. Бетаин не е витамин или провитамин од тар. број 2936. Тоа е кватернарна интрамолекуларна амониумова сол (види го исто така Коментарот на ХС за тар. број 2923, став четири (6)). Оттука, производот се распоредува во тар. број 2923.

Прилог 86

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.674/2009	Распоредување (Тар. Ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Пластична фигура која се користи како дозер со висина од 23 см, со округло тело со раце и нозе и претставува фудбалски играч кој е фиксиран на подлога, педестал. Производот е наменет да се полни со слатки. Со движење на едната рака слатките излегуваат низ округлиот отвор на телото.	3926 90 97	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на царинската тарифа, Забелешка 1(p) од Глава 95 и наименованието на тарифен број 3926, тар. подброј 3926 90 и 3926 90 97. Пластичниот дозер за слатки нема карактер на играчка зашто истиот само издава слатки и нема вредност на играчка. Производот нема карактер на трпезен сад или други предмети за домаќинство од тар. број 3924. Производот, кој се користи за чување на слатки, има корисна функција согласно Забелешка 1 (p) од Глава 95 и оттука истиот се распоредува согласно неговиот конститутивен материјал во тар. ознака 3926 90 97.

Прилог 87

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 717/2009	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1. Пренослив апарат на склопување кој работи на батерии, со приближни димензии од 8,7 см (должина-L) x 5,4 см (ширина-W) x 1,8 см (дебелина-D) во едно куќиште има: - алфа-нумеричка тастатура	8517 12 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 3 кон Оддел XVI и наименованието за тар. број 8517 и тар. подброј 8517 12 00. Апаратот е комбинирана машина која

која се употребува за целуларните телефони; - уред во боја со дисплеј со течен кристал (LCD) тип со дијагонала на екранот приближно од 5 см (2 инчи); - втор правоаголен екран во боја од типот LCD со дијагонала на екранот од 2 см (0,8 инчи); - една дигитална камера со 2 мегапиксели со дигитален зум; - слот за цврста, постојана картичка за чување на податоци што не надминува 4 GB; и - USB (универзален сериски бас) влез за повторно полнење на батерија, за размена на податоци и за поврзување на надворешни слушалки. Апаратот се состои од: - микропроцесор; - микрофон и звучник; - една вградена меморија од 128 MB; и - телевизиски приемник од типот DVB-T. Апаратот има интегрален оперативен систем за мобилна телефонија преку целуларна мрежа која може да биде активирана кога SIM картичката се стави во апаратот. Апаратот ги има следните функции: - мобилна телефонска комуникација преку целуларна мрежа; - безжичен пренос и прием на слики или други податоци	се состои од различни компоненти. Со оглед на тоа што апаратот е проектиран да биде опремен со SIM (Модул за идентификација на корисникот) и со оглед на тоа што е опремен со активирана SIM, функцијата на мобилна телефонија има приоритет над другите функции на апаратот (особено, влезните повици ги надминуваат сите други користени функции), суштинска функција на апаратот, согласно значењето на Забелешка 3 кон Оддел XVI се смета дека е мобилен комуникациски телефон преку целуларна мрежа како што е предвидено за тар. број 8517 (тар. подброј 8517 12 00). Апаратот затоа се распоредува во тар. подброј 8517 12 00 како телефон за целуларни мрежи согласно компонентата која ја врши апаратот како суштинска функција.
---	--

(како SMS (сервис за кратки пораки), MMS (сервис за мултимедијални пораки), е-маил, итн.); - снимање и репродукција на звук како и неподвижни и видео слики; и - прием на телевизиски сигнали (DVB-T). Апаратот, исто така, функционира со користење на други безжични комуникациски протоколи како што е блу-тут („Blue-tooth“).		
2. Пренослив апарат на склопување кој работи на батерии, со приближни димензии од 10,9 см (должина-L) x 5,9 см (ширина-W) x 1,9 см (дебелина-D) во едно куќиште има: - уред во боја со дисплеј со течен кристал (LCD) тип со дијагонала на екранот од приближно 7 см (2,8 инчи), во кој е вградена алфа-нумеричка тастатура од тип на екран осетлив на допир; - една дигитална камера со 1,92 мегапиксели со оптички зум; - слот за цврста, постојана картичка за чување на податоци што не надминува 4 GB; и - USB (универзален сериски бас) влез; и - влез за повторно полнење на батеријата. Апаратот се состои од: - микропроцесор; - микрофон и звучник; - една вградена меморија со	8517 12 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 3 кон Оддел XVI и наменувањето за тар. број 8517 и тар. подброј 8517 12 00. Апаратот е комбинирана машина која се состои од различни компоненти. Со оглед на тоа што апаратот е проектиран да биде опремен со SIM (Модул за идентификација на корисникот) и со оглед на тоа што е опремен со активирана SIM, функцијата на мобилна телефонија има приоритет над сите други функции на апаратот (особено, влезните повици ги надминуваат сите други користени функции), суштинска функција на апаратот, согласно значењето на Забелешка 3 кон Оддел XVI се смета дека е мобилен комуникациски телефон преку целуларна мрежа како што е предвидено за тар. број 8517 (тар. подброј 8517 12 00). Апаратот затоа се распоредува во тар. подброј 8517 12 00 како телефон за целуларни мрежи согласно

случаен пристап со капацитет на чување од 64 MB; - една вградена меморија со можност за електрично бришење, програмирање, и само читање, со капацитет на чување од 256 MB; - една антена за прием на радио-навигациски сигнали од сателити, и - GPS (Глобален позиционен систем) модул. Апаратот има интегрален оперативен систем за мобилна телефонија преку целуларна мрежа која може да биде активирана кога SIM картичката се стави во апаратот. Апаратот ги има следните функции: - мобилна телефонска комуникација преку целуларна мрежа; - безжичен пренос и прием на слики или други податоци (како SMS (сервис за кратки пораки), MMS (сервис за мултимедијални пораки), е-маил, итн.); - персонална дигитална секретарка; - снимање и репродукција на звук како и неподвижни и видео слики; и - радио навигациски сателитски систем во форма на Глобален позиционен систем (GPS). Апаратот, исто така, функционира со користење на други безжични комуникациски протоколи како што е блу-тут („Blue-tooth“) и безжична LAN (локално мрежно подрачје)		компонентата која ја врши апаратот како суштинска функција.
--	--	--

(802.11b + g). 3. Пренослив апарат кој работи на батерии, со приближни димензии од 11,1 см (висина-H) x 6,18 см (ширина-W) x 0,85 см (дебелина-D) во едно куќиште има: - алфа-нумеричка тастатура која се употребува за целуларните телефони од типот на остлив на допир екран; - уред во боја со дисплеј со течен кристал (LCD) тип со дијагонала на екранот од приближно 8,9 см (3,5 инчи) и широк формат на екран; - една дигитална камера со 2 мегапиксели; - USB (универзален сериски бас) влез; и - влез за повторно полнење на батеријата. Апаратот се состои од: - микропроцесор; - микрофон и звучник; - една вградена флеш меморија од 16 MB; и - една антена за прием на радио навигациски сигнали од сателити. Апаратот има интегрален оперативен систем за мобилна телефонија преку целуларна мрежа која може да биде активирана кога SIM картичката се стави во апаратот. Апаратот ги има следните функции:	8517 12 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 3 кон Оддел XVI и наивменувањето за тар. број 8517 и тар. подброј 8517 12 00. Апаратот е комбинирана машина која се состои од различни компоненти. Со оглед на тоа што апаратот е проектиран да биде опремен со SIM и со оглед на тоа што е опремен со активирана SIM (Модул за идентификација на корисникот) функцијата на мобилна телефонија има приоритет над сите други функции на апаратот (особено, влезните повици ги надминуваат сите други користени функции), суштинска функција на апаратот, согласно значењето на Забелешка 3 кон Оддел XVI се смета дека е мобилен комуникациски телефон преку целуларна мрежа како што е предвидено за тар. број 8517 (тар. подброј 8517 12 00). Апаратот затоа се распоредува во тар. подброј 8517 12 00 како телефон за целуларни мрежи согласно компонентата која ја врши апаратот како суштинска функција.
---	-------------------	---

- мобилна телефонска комуникација преку целуларна мрежа; - безжичен пренос и прием на слики или други податоци (како SMS (сервис за кратки пораки), MMS (сервис за мултимедијални пораки), е-маил, итн.); - снимање и репродукција на звук како и неподвижни и видео слики; и - радио навигациски сателитски систем во форма на Глобален позиционен систем (GPS). Апаратот, исто така, функционира со користење на други безжични комуникациски протоколи како што е блу-тут („Blue-tooth“) и безжична LAN (локално мрежно подрачје) (802.11b + g).		
---	--	--

Прилог 88

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 718/2009	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1. Возило на четири тркала со електричен мотор напојуван со две батерии со повторно полнење од 12 V. Тоа е со приближна ширина од 48 см, 99 см должина и 58 см висина (со наклон на спуштање), со вкупна тежина без батерии од приближно 34,5 килограми. Максималното оптоварување е приближно 115 кг.	8703 10 18	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменувањето за тар. број 8703 и тар. подброеви 8703 10 и 8703 10 18. Возилото е специјален тип на возило за транспорт на патници.

Возилото ги има следниве карактеристики: - хоризонтална платформа за поврзување на предните и задните делови, - мали тркала (приближно 2,5 × 19,0 cm) со анти-пропустливи гуми, - едно прилагодливо седиште, без облегалки за лактите и држач чија висина може да се постави во една од две позиции, и - управувачки волан што може да биде спуштан надолу. Управувачкиот волан има мала контролна единица, која вклучувај контактен прекинувач, труба, батериски излезен дисплеј и копче за да се постави максималната брзина. Возилото има две полуги кои се управуваат со палец за забрзување, кочење и рикверц. Има тркала на задниот дел на возилото за да го спречи истото од превртување. Тоа има електронски двоен систем за кочење. Кога неговите батерии се целосно наполнети тоа има максимален опсег од приближно 16 километри и може да достигне максимална брзина од приближно 6,5 km / h. Возилото може да биде расклопено во четири лесни компоненти. Тоа е наменето за домашна употреба, на патеки и на јавни места, за активности како што е пазарење (шопинг патувања) (*) Види слика 1	Распоредувањето во тар. број 8713 е исклучено бидејќи возилото не е специјално проектирано за транспорт на хендикепирани лица и тоа нема специјални карактеристики со кои ќе го ублажи инвалидитетот. (Види го исто така Коментарот на Хармонизиран систем за тар.број 8713 и Коментарот на Комбинираната номенклатура за тар. подброј 8713 90 00.) Возилото затоа се распоредува во тар.подброј 8703 10 18 како моторно возило главно проектирано за превоз на лица.
--	---


2. Возило на три тркала со електричен мотор напојуван со две батерии со повторно полнење од 12 V. Возилото е со приближно 61 см ширина, 120 см должина и 76 см висина (со наклон на спуштање), со вкупна тежина без батерии од приближно 46 кг. Максималното оптоварување е приближно 160 кг. Возилото ги има следниве карактеристики: - хоризонтална платформа за поврзување на предните и задните делови, - мали тркала (приближно 8,9 × 25,4 cm) со анти-пропустливи гуми, - едно прилагодливо седиште, без облегалки за лактите и држач чија висина може да се постави во една од три позиции, и - управувачки волан што може да биде спуштан надолу. Управувачкиот волан има мала контролна единица, која вклучува батериски мерач, контактен прекинувач, копчиња за активирање на светла, труба и копче за да се постави максималната брзина. Возилото има две полуги кои се управуваат со палец за забрзување, кочење и рикверц. Има тркала на задниот дел на возилото за да го спречи истото од превртување. Тоа има електронски двоен систем за кочење. Кога неговите батерии се целосно наполнети тоа има максимален опсег од приближно 40 километри и може да достигне максимална брзина од приближно 8 km / h.	8703 10 18	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменувањата за тар. број 8703 и тар. подброеви 8703 10 и 8703 10 18. Возилото е специјален тип на возило за транспорт на патници. Распоредувањето во тар. број 8713 е исклучено како возило кое не е специјално проектирано за транспорт на хендикепирани лица и тоа нема специјални карактеристики со кои ќе го ублажи инвалидитетот. (Види го исто така Коментарот на Хармонизиран систем за тар.број 8713 и Коментарот на Комбинираната номенклатура за тар. подброј 8713 90 00.) Возилото затоа се распоредува во тар.подброј 8703 10 18 како моторно возило главно проектирано за превоз на лица.
---	-------------------	---

Возилото може да биде расклопено во седум лесни компоненти. Тоа е наменето за домашна употреба, на патеки и на јавни места, за активности како што е пазарење (шопинг патувања). (*) Види слика 2		
---	--	--

(*) Сликите се само за информација



Слика 1



Слика 2

Прилог 89

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 872/2009	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Обувки со ѓон од пластика и преден лаб изработен од лице од ремени, прицврстени за ѓонот во три точки. Лицето - се протега од левата страна на ѓонот до десната страна. Лакот кој е формиран од овој дел на лицето е исто така прицврстен за ѓонот со помош на ремен кој се протега од средината на лакот надолу во ѓонот при што ги	6404 19 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 4 (а) (6) од Глава 64 од Царинската тарифа, Дополнителна забелешка 1 од Глава 64 и наменување за тар. број 6404 и тар. подброеви 6404 19 и 6404 19 90. Правоаголното парче од кожа С3 го

одвојува прстите. Лицето на предметните обувки е направено од неколку слоја на различни материјали. Двата ремени формираат лак кој се состои од еден горен слој на текстил (текстилни ремени T1 и T2 на сликите) на кој е сошиен слој од кожа (два кожни ремени C1 на сликите). Од горната страна на кожата е сошиен друг помал слој од кожа (два кожни ремени C2 на сликата) која е прошиена со светло обоен конец. Помеѓу текстилниот слој (T1/T2) и кожниот слој (C1) два невидливи ремени (од пластика) се вметнати, по една од секоја страна на лакот (ремен A на слика 646 D). Во центарот на лакот двата текстилни ремени (T1 и T2) и четирите кожни ремени (C1 и C2) се сошиени заедно во една единечна нитка (види слика 646 C). Во центарот на лакот текстилниот ремен кој ги одвојува прстите опколени од сите претходно споменати материјали на лакот со формирање на гајтан околу нив (текстилен ремен T3 на сликата). Текстилниот ремен е делумно изложен. На горната страна на текстилниот гајтан, во центарот на лакот, има правоаголно парче од кожа сошиено на текстилниот гајтан и претходно споменатите материјали на лакот (правоаголно парче кожа C3 на сликата). На левата и десната страна од лакот, во точката каде што е фиксиран за фонот, неколку ремени што го формираат лакои се вметнати и залепени во фонот. Со оглед на тоа што кожните ремени C1 се вметнати во фонот со едвај 1 cm од нивната должина и кожните ремени C2 се вметнати само со приближно 5 mm од нивната должина, текстилните ремени	зајакнува централниот текстилен ремен T3, а исто така служи и за декорација на обувката. Така, при идентификување на составните материјали од лицето (горништето), не треба да се зема во обзир ова зајакнување/додаток, во врска со значењето на Забелешка 4 (a) од Глава 64. Двете мали кожни ремени C2, кои се сошиени со декоративен, светло обоен текстилен конец за кожните ремени C1, служат главно за декоративни цели и затоа, се сметаат како додатоци во врска со значењето на Забелешка 4 (a) од Глава 64. Во центарот на лакот на двата текстилни ремени (T1 и T2) и двата кожни ремени (C1) се сошиени заедно со една единствена нитка на начин што покажува дека текстилот и кожата се со еднаква важност во составувањето на горништето. Сепак, фактот дека само текстилните ремени (T1 и T2) се правилно вметнати во фонот - за разлика од кожените ремени C1 -, покажува дека само текстилната ремен го фиксираат горништето (лакот) со фонот. Така, текстилните ремени T1 и T2 не може да се сметаат за постави, туку се составен материјал на горништето согласно со значењето на Забелешка 4 (a) од Глава 64, бидејќи, кожните ремени C1 само ги зајакнуваат текстилните ремени T1 и T2 и не треба да бидат земени во предвид како составен материјал на горништето. Двата не-видливи ремени A се целосно вметнати меѓу кожниот ремен C1 и текстилниот ремен T1/T2 долж двете страни на лакот. Бидејќи тие се помали од кожниот (C1) и
---	--

T1 и T2 се вметнати во ѓонот со 5 cm од нивната должина (види слика 646 E). („Тхонг“ сандала) (Види слики бр. 646 A, 646 B, 646 C, 646 D и 646 E) (*)	текстилниот ремен (T1 / T2) приближувајќи ги нив, тие не влијаат на кожените ремени C1, со функцијата на зајакнување. Централниот текстилен ремен T3 одвојувајќи ги прстите е составен дел од материјалот на горништето, бидејќи тој ја сочинува специфичната форма на овој „ремен-тхонг“ сандала и згора на тоа, бидејќи е единствениот составен материјал на овој ремен. Понатаму, текстилните материјали (T1 и T2 и T3 заедно) ги покажуваат карактеристиките на лицето (горништето), согласно со значењето на Дополнителната забелешка 1 од Глава 64, бидејќи текстилниот материјал на лицето (горништето) на сандалата, без другите материјали, ги исполнува целите на лицето (горниште), т.е. обезбедува доволна подпора за нозете за да се овозможи на оној што ги носи, одење во сандала (Видете ја пресудата од Судот на правдата на Европските заедници во случајот C-165/07, Skatteministeriet против Ecco SKO A / S, став 48). Затоа двата текстилни ремени T1 и T2 и централниот текстилен ремен T3 се составниот материјал на горништето согласно со значењето на Забелешка 4 (a) од Глава 64. Површината на составните материјали на горништето е барем делумно изложено на надворешната површина на обувките, бидејќи дел од текстилните материјали (кои се составени од три составени парчиња на идентични текстилни ткаенини (T1, T2 и T3) е изложен на надворешната површина на обувките (дел од текстилниот ремен T3) (видете ги
--	---

		Коментарските белешки на Комбинираната Номенклатура од Глава 64, Општи одредби (1) (а), прва реченица на вториот став). Делот на фонот кој е во контакт со почвата е од пластика согласно со значењето на Забелешка 4 (б) од Глава 64 . Така, обувките имаат пластичен фон.
(*) Сликите се само за информација.		

Објаснување на симболите употребени во сликите

S3 (правоаголно парче од кожа)

C1 (два кожни ремени, по еден од секоја страна долж лакот)

C2 (два помали кожни ремени на горниот дел на секој ремен C1)


T1 и T2 (два текстилни ремени, T1 на десната страна и T2 на левата страна по должина на лакот)

T3 (централен текстилен ремен кој ги одвојува прстите)

A (невидлив пластичен ремен кој е потполно вметнат меѓу бочниот кожен ремен C1 и бочниот текстилен ремен T2; види слика 646D)

S (фон)








Прилог 90

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 895/2009	Распореѓување (Тар. ознака)	Основ за распореѓување
(1)	(2)	(3)
Чизма која го покрива глуждот. Ѓонот на чизмата е направен од гума, но сепак поголемиот дел од ѓонот е исечен и овозможува да се вметнат во вдлабнатината (отворот) на ѓонот различни ѓонови-влошки. Чизмите се приготвени за мало продажба во сет заедно со два пара на влошки, секоја со развиенчен ѓон, и метален алат која е потребна за да се вметнат. Еден пар	6403 91 13	Распореѓувањето е утврдено со Основните правила 1, 2(а), 3(б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 4 (а) и (б) од Глава 64 од и наименованието за тар. број 6403 и тар. подброеви 6403 91 и 6403 91 13. Бидејќи влошките од гумен ѓон се типични за чизма за планинарење кои со горништето се наменети да бидат употребени и составени првенствено како

на фон - влошки од гума кои имаат длабоко врежан фон типичен за фоноти за планинарски чизми. Другиот пар на фон - влошки од текстилни материјали (приближно 8 мм филц), кои може да се користат кога се пешачи во плитка вода, согласно со увозната документација. Фонот на чизмата задржува еден мал дел од фонот, како континуиран раб околу ивицата на фонот. Овој мал дел од фонот е од гума и служи за вметнување на фонот- влошка за планинарење. Обувките не можат да се користат без влошки. Влошките имаат должина поголема од 24 см. Горништето „лицето“ на чизмата се состои од различни кожни парчиња сошени заедно оставајќи „прозорчиња“, во кои се сошени девет метални отвори и четири текстилни парчиња. Кожата го сочинува поголемиот дел од надворешната површина на горништето. Внатрешноста на чизмата е поставена со текстилен материјал. Чизмата не е ниту водонепропустлива ниту водоотпорна. Обувките може да биде наменета и за мажи и за жени. (чизми за планинарење) (Видете слики бр. 650 А, 650 В и 650 ° С) (*)	планинарска чизма. Освен тоа, малиот дел од фонот останува околу ивиците на фонот на чизмите, се поклопува точно на влошките на фонот. При тоа, употребата на текстилните влошки не е задолжителна. Нивната употреба во вода е многу ограничена, бидејќи горништето не е ниту водонепропустливо, ниту водоотпорно. Следствено, текстилните фон- влошки се прибор со цел да се користи само во специфични ситуации и на тој начин е зголемена употребата на производот. Затоа, чизмите и гумените фон - влошки се распоредуваат како комплет но како несоставени обувки согласно на ОП (Основни правила за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа) 2 (а), втората реченица. Делот од фонот на составените обувки кој е во допир со почвата е од гума согласно со значењето на Забелешка 4 (б) од Глава 64 и, на тој начин, обувките имаат фон од гума. Со оглед дека кожните материјали го сочинуваат најголемиот дел од надворешната површина на горништето од обувките, материјалот на горништето на чизмите е кожа согласно со значењето на Забелешка 4 (а) од Глава 64. Текстилните фон-влошки се ставени во сет за мало продажба заедно со несоставените планинарски чизми и металниот алат потребен за составување на обувките. Овој сет треба да се распореди како да се
---	--

		состои само од планинарски чизми, бидејќи планинарските чизми му даваат на сетот суштински карактер согласно со значењето на ОП 3 (6). Текстилните ѓон-влошки и металниот алат се само додатоци на обувките. Така, сетот се распоредува како обувки со ѓон од гума и горниште од кожа.
(*) Сликите се само за информација		





Прилог 91

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 1051/2009	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1. Ново возило на четири тркала (така наречено „Возило за сите терени“ „All Terrain Vehicle“) со клипен мотор со внатрешно согорување со палење со помош на свеќички и моќност од приближно 15 kW и нето маса од приближно 310 кг. Возилото ги има следните карактеристики: - едно седиште со должина приближно од 600 мм само за сместување на возачот, - систем за управување - автомобилски тип врз основа на Ackerman принципот управувач како кај моторциклите со команди на рачките, - сопирачки на предните и задните тркала, - автоматска спојка и брзина за назад, - мотор приспособен за возење на тешки терени и способен при мали брзини да пренесе доволно сила, - карданско вратило за пренос на силата на моторот до задните тркала, - гуми со длабоки шари дизајнирани за употреба надвор од патиштата, - отвор со опрема за прикачување на различни приклучни уреди,	8701 90 11	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 2 од Глава 87 и наменувањето на тар. број 8701 и тар. подброеви 8701 90 и 8701 90 11. Возилото е опремено со отвор погоден за прицврстување на различни споени уреди и карданско вратило за пренос на силата на моторот до задните тркала, тоа е наменето да извршува работи на тешки терени и турка и влече други возила, апарати или товар. (Забелешка 2 од Глава 87). Распоредувањето во тар. број 8703 е исклучено бидејќи возилото ги исполнува барањата дефинирани со Забелешка 2 од Глава 87 и е способно да влече и бутка најмалку двапати од неговата нето маса (согласно Коментарите на КН за тарифни подброеви 8701 90 11 до 8701 90 90). Полугата му дава на возилото карактер на шумски трактор (согласно Коментари на КН за тарифни подброеви 8701 90 11 до 8701 90 50). Возилото затоа се распоредува во тар. подброј 8701 90 11.

- со влечен капацитет од приближно 1170 кг (без сопирачки), и - трајно прицврстена полуга погодна за влечење на трупци. Возилото е конструирано претежно за извршување на работи за шимарство. Различните поврзани уреди се внесуваат заедно со возилото.		
2. Ново возило на четири тркала (така наречено „Возило за сите терени“ „All Terrain Vehicle“) со клипен мотор со внатрешно согорување со палење со помош на свеќички и моќност од приближно 15 kW и нето маса од приближно 310 кг. Возилото ги има следните карактеристики: - едно седиште со должина приближно од 600 мм само за сместување на возачот, - систем за управување - автомобилски тип врз основа на Askerman принципот управувач како кај моторциклите со команди на рачките, - сопирачки на предните и задните тркала, - автоматска спојка и брзина за назад, - мотор приспособен за возење на тешки терени и способен при мали брзини да пренесе доволно сила, - карданско вратио за пренос на силата на моторот до задните	8701 90 90	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 2 од Глава 87 и наименованието на тар. број 8701 и тар. подброеви 8701 90 и 8701 90 90. Возилото е опремено со отвор погоден за прицврстување на различни приклучни уреди и карданско вратио за пренос на силата на моторот до задните тркала, тоа е наменето да извршува работи на тешки терени и турка и влече други возила, апарати или товар (Забелешка 2 од Глава 87). Распоредувањето во тар. број 8703 е исклучено, бидејќи возилото ги исполнува барањата дефинирани со Забелешка 2 од Глава 87 и е способно да влече и бутка најмалку двапати од неговата нето маса (согласно Коментарите на КН за тарифни подброеви 8701 90 11 до 8701 90 90). Распоредувањето како земјоделски или шумски трактор е исклучена, бидејќи возилото нема моќност, уред за хидраулично подигање, ниту полуга (согласно Коментарите на КН за тарифни подброеви 8701 90 11 до

тркала, - гуми со длабоки шари дизајнирани за употреба надвор од патништата, - отвор со опрема за прикачување на различни приклучни уреди, и - со влечен капацитет од приближно 1170 кг (без копирачки).. Различните приклучни уреди се внесуваат заедно со возилото.		8701 90 50). Возилото затоа се распоредува во тар. подброј 8701 90 90.
---	--	--

Прилог 92

Опис на стоката Согласно регулатива на ЕЦ бр. 42/2010	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производот е составен од (% по маса): - трева од јачмен, во прав 28,8 - мед 27,5 - трева од пченица, во прав 21,5 - луцерка (alfaalfa), во прав 21,5 - стеаринска киселина 0,4 - бибер 0,25 - хром пиколинат 0,01 (одговара на 8,7 µг Сг на таблета) Производот се внесува приготвен за продажба на мало и се употребува како додаток кон исхраната (една таблета два пати на ден).	2106 90 98	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наименованието на тарифните броеви 2106, 2106 90 и 2106 90 98. Производот не ги исполнува барањата на Забелешка 2(6)(2) од Глава 19 поради неговиот состав, презентирањето и употребата како додаток кон исхраната. Производот не ги исполнува барањата на Дополнителната забелешка 1 од Глава 30 бидејќи не е деклариран за употреба за специфична болест или дадените концентрации на активни материи. Затоа истиот не треба да се смета како медицински растителен препарат согласно значењето на тар. број 3004. Затоа производот се смета дека е

		опфатен со наименованието на тар. број 2106 како прехранбени производи на друго место не спомнати или опфатени и е употребен како диететски додаток назначен за одржување на општото здравје и добрата состојба на организмот. (Види Коментар на ХС за тар. број 2106, дтав два, бр. 16)
--	--	--

Прилог 93

Опис на стоката Согласно регулатива на ЕЦ бр. 109/2010	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ кој се состои од: - еден цилиндричен контејнер од челик со висина од приближно 33 см и дијаметар од приближно 29 см, - челична капак со два кружни отвори со дијаметар од приближно 5 см и 6 см, соодветно, - цилиндрична решетка од челик со висина од приближно 8 см и со дијаметар од приближно 12,5 см, - флексибилна челична цевка, и - млазница за всисување. Челичната решетка е монтирана на горната страна на капакот под еден од отворите. Цевката со млазница за всисување е опремена со друг отвор. Производот е наменет за чистење, како на пример, камини, употребен заедно со правосмукалка кога цревето на правосмукалката е поврзано со горната страна на капакот до отворот на решетката. Кога се усисува, грубите честички	8421 39 20	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 1(r) од Оддел XV и наименованијата на тарифните броеви 8421, 8421 39 и 8421 39 20. Поради тоа што цилиндричната решетка ги запира воздушните честички и само прочистениот воздух поминува низ неа, таа служи како филтер. Затоа производот има својство на машина за филтрирање и пречистување од тар.број 8421. Распоредувањето во тар.број 7323 како апарат за домаќинство од челик е исклучено согласно Забелешката 1(r) од Оддел XV со што одделот не опфаќа производи од Оддел XVI. Производот се распоредува во тар. подброј 8421 39 20 како машина за филтрирање или пречистување на воздух.

остануваат на дното на контејнерот додека пак воздушните честички се филтрираат од воздушната пареа со помош на решетката.		
--	--	--

Прилог 94

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.152/2010	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ составен од темно зелени електрични кабли кои се со вградени провидни мини филамент лампици (1,5V/0,5W), поврзани заедно така да формираат мрежа од 320 x 150 см (т.н. „светлечка мрежа“). Индивидуалните окца на мрежата се 19 x 19 см така што растојанието помеѓу лампиците е приближно 19 см. Производот се увезува во пакување за продажба на мало заедно со 24 V статички конвертор, 8 држачи со куки и 10 резервни лампици. Светлечката мрежа е направена за употреба и внатре и надвор. Производот е наменет за декорирање, на пример, новогодишна елка или прозорец	9405 30 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила I и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, и наменување за тар. број 9405 и тар. подброј 9405 30 00. Големината на мрежата овозможува лесно да се постави преку и да ја покрие новогодишната елка. Бојата на каблите и 19x19см индивидуалните окца, дозволува мрежата да се навлече внатре преку надворешните врвови на гранките, обезбедувајќи така, кога лампиците се запалени, жиците и лампите да се скриени додека сијаличките светкаат према надворешноста, правејќи на тој начин еднообразен декоративен ефект. Иако производот може да се користи и за други намени, неговите објективни и идентификациони својства укажуваат дека е наменет за употреба за декоративно осветлување на новогодишна елка. Оттука производот се распоредува во тар. подброј 9405 30 00 како сет за осветлување од вид кој се употребува за новогодишни елки.

Прилог 95

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр.153/2010	Распоредување (Тар.ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ во форма на т.н. „пор-уп книга„ со присоединети печатени страни од картон, две од нив се со лимитиран текст во врска со активноста на играта. Има уште шест други страни кои, кога ќе се отворот, прават тродимензионална претстава на неколку секции на вселенска станица. Исто така книгата вклучува и страна со отпресоци, исправени фигури направени од картон кои може да се вметнат во различни делови од вселенската станица.	9503 00 99	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 1(в) од Глава 49 и наименование за тар. подброј 9503 00 9503 00 99. Имајќи предвид неговите карактеристики (конструкција), намената за употреба на овој производ е првенствено за играње. Сликовниците за деца, кои вклучуваат и исправени фигури кои се придвижуваат или исечени делови, се распоредуваат во тар. број 4903 (Книги со слики за деца за цртање или книги за бојење), се додека производот не е првенствено играчка. Производите кои се играчки се исклучени од тар. број 4903 и се распоредуваат во Глава 95 (види исто така Коментар на ХС за тар. број 4903). Производите од Глава 95 се исклучени од Глава 49 со примена на Забелешка 1(в) за Глава 49. Оттука производот се распоредува во тар. број 9503 како играчка.

1866.

Врз основа на член 50 став 3 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/04, 49/04 и 86/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.07.2010 година, донесе

**УРЕДБА
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКАТА ЗАШТИТА И
СПАСУВАЊЕ ОД ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИ
НЕСРЕКИ**

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со оваа уредба се пропишува спроведувањето на мерката заштита и спасување од техничко-технолошки несреќи која се остварува во системот за заштита и спасување.

Планирањето и подготвувањето на активностите за спроведување на заштита и спасување од техничко-технолошки несреќи се врши од страна на органите на државната управа, органите на единиците на локалната самоуправа, јавните претпријатија, установи, служби и трговските друштва, (во натамошниот текст: задолжени субјекти).

Член 2

Техничко-технолошките несреќи претставуваат настани кои се случуваат како резултат на превиди и грешки во извршувањето на секојдневните стопански и други активности, невнимание при ракување, складирање, чување, и транспорт на опасни материји, превиди, грешки и дефекти во технолошкиот процес, непочитување на прописи за употреба на постројки и инсталации кои предизвикуваат висок степен на загрозеност на луѓето и материјалните добра.

Оваа мерка опфаќа заштита на луѓето кои се директно инволвираани во процесот (за настани од поголеми размери) и луѓето, материјалните добра и животната средина во околината на настанот.

Настаните од став 2 на овој член се случуваат пред се во:

- Рафинерии за нафта,
- Термо-електрични центри,
- Инсталации за топење на железо, челик лиење, производство на сурови обоени метали од руда, концентрати и секундарни суровини со металуршки, хемиски или електролитски процес (валалници, ковачници, нанесување на заштитни слоеви, леарници, легирање, површинска обработка на метали), печење и синтерување на метални руди,
- Интегрирани хемиски инсталации, односно инсталации за производство, од индустриски обем на материји со користење на процесите на хемиската конверзија, во коишто неколку единици се поставени една до друга и се функционално поврзани една со друга,
- Инсталации за депонирање на отпад, горење, согоорување и физички и хемиски третман,
- Системи за пренос на води и меѓуречните сливови,
- Пречистителни станици за отпадни води,
- Инсталации (цевководи) за пренос на гас, нафта или хемикалии,
- Инсталации за интензивно живинарство и свињарство,
- Индустриски постројки за производство на дрвена граѓа, хартија, картон,
- Каменоломи и површински ископи,
- Поставување на далноводи и други електроенергетски објекти,

- Индустриски инсталации за производство на електрична енергија, пареа и топла вода,
- Инсталации за производство на цемент,
- Експлоатација на минерални суровини (јамски рудници, минерални суровини од коритата и бреговите на површинските водни тела, длабоки дупчења, површински индустриски инсталации за експлоатација на јаглен и руда како и битуменозни шкрилци,

- Индустија на минерали (печки за кокс, производство на бетон и бетонски производи, инсталации за екстракција на азбест и за трансформација на азбест и производи што содржат азбест, производство на стакло и стаклени влакна, инсталации за топење на минерални материји, керамички производи, камена волна и порцелан),

- Хемиска индустрија (преработка на меѓупроизводи и производство на хемикалии, пестициди, фармацевтски производи, бои, премачкувачи, еластомери и пероксиди, мегавински објекти за нафта, нафтни деривати, петрохемиски и хемиски производи),

- Постројки за производство на барути, експлозивни материји и муниција,

- Прехранбена индустрија (производство, пакување, конзервирање, кланици, шеќерани и сл.) и

- Индустија на гума (производство и обработка на производите на база на еластомер).

**II. ПЛАНИРАЊЕ И ПОДГОТВУВАЊЕ НА ЗАШТИТА
И СПАСУВАЊЕ ОД ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИ
НЕСРЕКИ**

Член 3

Заштитата и спасувањето од техничко-технолошки несреќи во индустриски објекти кои во производниот процес употребуваат материји и постројки што предизвикуваат висок степен на загрозеност на луѓето, материјалните добра и животната средина опфаќа планирање и подготвување на активности за спроведување на заштитата и спасувањето на населението, материјалните добра и животна средина од техничко-технолошки несреќи.

- а) Планирање на заштитата и спасувањето од техничко-технолошки несреќи

Член 4

Планирањето на заштитата и спасувањето од техничко-технолошки несреќи опфаќа процена на можните загрозувања на населението, материјалните добра и животната средина од техничко-технолошки несреќи предизвикани од различни причини и во различни услови во индустриски објекти кои во производниот процес употребуваат материји и постројки што предизвикуваат висок степен на загрозеност, утврдување на потребна организација за спроведување на заштита и спасување од техничко-технолошките несреќи и пропишување на стандардна оперативна процедура за спроведување на истата.

Член 5

Потребната организација за спроведување на заштита и спасување од техничко-технолошки несреќи, се утврдува во плановите за заштита и спасување.

При утврдување на потребната организација за спроведување на заштитата и спасувањето од техничко-технолошките несреќи детално се разработуваат задачите, улогите, функциите, овластувањата и надлежностите на сите задолжени субјекти вклучени во заштита и спасување од техничко-технолошките несреќи како и задачите, јачината и видот на силите за заштита и спасување кои ќе учествуваат во спроведување на заштита и спасување од техничко-технолошките несреќи.

Член 6

Активностите и постапките учесниците во организираното спроведување на заштитата и спасувањето од техничко-технолошки несреќи ги преземаат согласно стандардните оперативни процедури донесени од страна на директорот на Дирекцијата за заштита и спасување.

б) Подготвување на активности за спроведување на заштитата и спасувањето од техничко-технолошките несреќи**Член 7**

Подготвувањето на активности за спроведување на заштита и спасување од техничко-технолошките несреќи опфаќа организациски и оперативни мерки и постапки со кои се обезбедуваат потребни предуслови за спроведување на планираните активности за заштита и спасување од техничко-технолошките несреќи.

За реализација на активностите од став 1 на овој член задолжените субјекти во рамките на развојното и оперативно планирање предвидуваат:

- персонално пополнување на силите за заштита и спасување кои ќе учествуваат во спроведување на мерката;
- обезбедување на материјални ресурси за потребите на заштитата и спасувањето од техничко-технолошки несреќи,
- проверка, тековно одржување и сервисирање на обезбедените материјални ресурси,
- едукација, обука, тренинг и вежби и
- склучување на потребни договори за извршување на одредени задачи и активности.

Член 8

Во подготвување на активностите за спроведување на заштитата и спасувањето од техничко-технолошки несреќи, задолжените субјекти од член 1 став 2 од оваа уредба ги спроведуваат планираните активности од член 5 став 2 од оваа уредба согласно планските документи и стандардната оперативна процедура.

III. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИ НЕСРЕЌИ**Член 9**

Во спроведувањето на заштита и спасување од техничко-технолошки несреќи задолжените субјекти и силите за заштита и спасување ги исполнуваат задачите и должностите кои им се утврдени во плановите за заштита и спасување, а според пропишаната стандардна оперативна процедура.

Член 10

Спроведувањето на заштитата и спасувањето од техничко-технолошки несреќи опфаќа активности во функција на превенција и оперативни функции.

а) Активности во функција на превенција**Член 11**

Во функција на превенција задолжените субјекти за спроведување на заштитата и спасувањето од техничко-технолошки несреќи, ја воспоставуваат потребната организација од член 5 од оваа уредба.

Во рамките на активностите од став 1 на овој член, задолжените субјекти ги обезбедуваат потребните персонални и материјални ресурси за функционирање на воспоставената организација, спроведуваат едукација, обука и вежби со персоналот на задолжените субјекти и силите за заштита и спасување, почитуваат и ги спроведуваат техничките прописи, норми и процедурите за користење на постројките, инсталациите и опремата, ги

одржуваат и сервисираат материјалните средства наменети за заштитата и спасувањето од техничко-технолошки несреќи и ги склучуваат потребните договори утврдени со закон.

б) Оперативни функции**Член 12**

Од страна на задолжените субјекти за спроведување на заштитата и спасувањето од техничко-технолошки несреќи во рамките на оперативните функции се спроведуваат активности и мерки во случај на непосредна опасност, за време на траење на опасноста и во отстранување на последиците.

б-1) Активности и мерки во случај на непосредна опасност**Член 13**

Кога надлежен орган ќе утврди и извести за постоење на можност за настанување на потенцијална опасност од техничко-технолошки несреќи, надлежните и одговорните лица во задолжените субјекти ја зголемуваат готовноста за спроведување на заштитата и спасувањето овие несреќи.

Во рамките на активностите од став 1 на овој член се активираат надлежните и одговорни лица за спроведување на заштитата и спасувањето од техничко-технолошки несреќи и се задолжуваат да преземат организациски, стручни, безбедносни и други мерки заради зголемување на подготвеноста за спроведувањето на истата.

б-2) Активности и мерки за време на траење на опасноста**Член 14**

За време на траење на опасноста, задолжените субјекти за спроведување на заштитата и спасувањето од техничко-технолошки несреќи ги спроведуваат следниве активности и мерки:

- ги насочуваат и координираат самозащитните активности;
- учествуваат во спроведувањето на заштитата и спасувањето од техничко-технолошки несреќи со сили за заштита и спасување и
- раководат и ги координираат активностите во спроведување на заштитата и спасувањето од техничко-технолошки несреќи.

Член 15

Во спроведувањето на заштитата и спасувањето од техничко-технолошки несреќи, силите за заштита и спасување првенствено се употребуваат за преземање на мерки, активности и постапки заради отстранување на причинителите на техничко-технолошки несреќи и намалување на последиците предизвикани од истите кај населението, материјалните добра и животната средина.

б-3) Активности и мерки во отстранување на последиците**Член 16**

Во отстранувањето на последиците, задолжените субјекти и силите за заштита и спасување кои учествуваат во спроведување на заштитата и спасувањето од техничко-технолошки несреќи превземаат мерки и активности за санирање на состојбата и намалување на настанатите загуби и штети кај населението, материјалните добра и животната средина.

Член 17

Раководниот персонал во задолжените субјекти и командниот персонал на силите за заштита и спасување, на основа на водената евиденција за активностите во спроведување на активностите во заштитата и спасувањето од техничко-технолошки несреќи најдоцна четири часа по завршувањето на активностите, го анализираат своето учество во спроведувањето на заштита и спасување од техничко-технолошки несреќи.

Извештајот за извршената анализа и евиденцијата за употребата на службите и силите за заштита и спасување во случај на непосредна опасност, за време на траење на опасност и во отстранување на последиците од страна на раководниот персонал во задолжените субјекти се доставува до Дирекцијата за заштита и спасување најдоцна два дена по завршувањето на активностите.

IV. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА**Член 19**

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-3019/1
13 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1867.

Врз основа на член 50 став 3 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/04, 49/04 и 86/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.07.2010 година, донесе

**УРЕДБА
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКАТА ЗГРИЖУВАЊЕ
НА НАСТРАДАНО И ЗАГРОЗЕНО НАСЕЛЕНИЕ****I. ОПШТА ОДРЕДБА****Член 1**

Со оваа уредба се уредува спроведувањето на мерката згрижување на настраданото и загрозеното население кое се остварува во рамките на системот за заштита и спасување.

Планирањето и подготвувањето на активностите за спроведување на згрижувањето на настраданото и загрозеното население се врши од страна на органите на државната управа, органите на единиците на локалната самоуправа, јавните претпријатија, установи, служби и трговски друштва (во натамошниот текст: задолжени субјекти).

Член 2

Згрижувањето опфаќа прифаќање, сместување и обезбедување на основните услови за живот на настраданото и загрозеното население. Републиката и единиците на локалната самоуправа обезбедуваат сместување и итно згрижување на населението, кое поради природни непогоди или други несреќи, останало без дом и средства за живеење и кое поради загрозеност се задржува надвор од своето место на живеење.

II. ПЛАНИРАЊЕ И ПОДГОТВУВАЊЕ НА ЗГРИЖУВАЊЕТО НА НАСТРАДАНОТО И ЗАГРОЗЕНОТО НАСЕЛЕНИЕ**Член 3**

Згрижувањето на настраданото и загрозеното население опфаќа планирање и подготвување на активности за спроведување на згрижувањето на настраданото и загрозеното население.

а) Планирање на активности за спроведување на згрижувањето на настраданото и загрозеното население

Член 4

Планирањето на активностите за спроведување на згрижувањето на настраданото и загрозеното население опфаќа проценување на можните загрозувања на животот и здравјето на населението, утврдување на потребна организација за спроведување на згрижувањето на настраданото и загрозеното население и пропишување на стандардна оперативна процедура за спроведување на згрижувањето на настраданото и загрозеното население.

Член 5

Потребната организација за спроведување на згрижувањето на настраданото и загрозеното население се утврдува во плановите за заштита и спасување.

При утврдувањето на потребната организација посебно се определуваат задачите на задолжените субјекти и задачите, големината и видот на силите за заштита и спасување кои објектите во кои ќе се врши згрижување на настраданото и загрозеното население, нивниот вид, местоположба, начин на уредување и обезбедување на настраданите и загрозените со основни средства за живот.

Член 6

Активностите и постапките учесниците во организираното спроведување на заштитата и спасувањето на настрадано и загрозено население ги преземаат согласно стандардите оперативни процедури донесени од страна на директорот на Дирекцијата за заштита и спасување.

б) Подготвување на активности за спроведување на згрижувањето на настраданото и загрозеното население

Член 7

Подготвувањето на активностите за спроведување на згрижувањето на настраданото и загрозеното население опфаќа организациони и оперативни мерки и постапки со кои се обезбедуваат потребни предуслови за спроведување на потребните планирани активности.

За реализација на активностите од став 1 на овој член, задолжените субјекти кои го спроведуваат згрижувањето на настраданото и загрозеното население во рамките на развојното и оперативното планирање посебно предвидуваат:

- број и вид на објекти предвидени за сместување на настраданото и загрозеното население;
- можности за снабдување со храна, вода, електрична енергија, телекомуникациски врски и слично;
- начин на спроведување на згрижувањето на настраданото и загрозеното население;
- обезбедување на материјални ресурси за потребите на згрижувањето на настраданото и загрозеното население;
- проверка и сервисирање на обезбедените материјални ресурси;
- склучување на потребни договори;
- пополнување на силите за заштита и спасување кои ќе учествуваат во згрижувањето и
- едукација, обука и вежби со задолжените субјекти, силите за заштита и спасување и на населението.

Член 8

Од страна на задолжените субјекти во подготвувањето на активностите за спроведување на згрижувањето на настраданото и загрозеното население, се спроведуваат планираните активности од член 7, став 2 од оваа уредба согласно планските документи и стандардните оперативни процедури.

III. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗГРИЖУВАЊЕТО НА НАСТРАДАНОТО И ЗАГРОЗЕНОТО НАСЕЛЕНИЕ

Член 9

Во спроведувањето на згрижувањето на настраданото и загрозеното население од страна на задолжените субјекти и силите за заштита и спасување се исполнуваат задачите и должностите кои им се утврдени во плановите за заштита и спасување.

Член 10

Спроведувањето на згрижувањето на настраданото и загрозеното население опфаќа активности во функција на превенција и оперативни функции.

а) Активности во функција на превенција

Член 11

Од страна на задолжените субјекти за спроведување на згрижувањето на настраданото и загрозеното население во функција на превенција се воспоставува потребната организација од членот 5 од оваа уредба.

Во рамките на активностите од став 1 на овој член задолжените субјекти за заштита и спасување ги обезбедуваат потребните персонални и материјални ресурси за функционирање на воспоставената организација, спроведуваат едукација, обука и вежби со персоналот на задолжените субјекти и силите за заштита и спасување, ги одржуваат и сервисираат материјалните средства наменети за спроведување на згрижувањето на настраданото и загрозеното население, ги склучуваат потребните договори согласно Законот за заштита и спасување и преземаат и други активности и мерки пропишани со стандардните оперативни процедури за спроведување на згрижувањето на настраданото и загрозеното население.

б) Оперативни функции

Член 12

Од страна на задолжените субјекти за спроведување на згрижувањето на настраданото и загрозеното население, во рамките на оперативните функции се спроведуваат активности и мерки, во случај на непосредна опасност, за време на траење на опасноста и во отстранување на последиците.

Член 13

Во услови на природни непогоди, и други несреќи од поголеми размери во мир, вонредна и воена состојба згрижувањето на настраданото и загрозеното население се спроведува надвор од зоната на влијание и тоа се додека трае опасноста, а по отстранување на последиците и обезбедување на услови на живот, населението се враќа во своите домови.

б-1) Активности и мерки во случај на непосредна опасност

Член 14

Кога надлежен орган ќе утврди и извести за постоење на можност за настанување на непосредна опасност, надлежните и одговорните лица во задолжените субјекти ја зголемуваат готовноста за спроведување на згрижувањето на настраданото и загрозеното население.

Во рамките на активностите од став 1 на овој член Дирекцијата за заштита и спасување ги активира надлежните и одговорни лица за спроведување на згрижувањето на настраданото и загрозеното население и ги за-

должува да преземат организациски, стручни, безбедносни и други мерки заради зголемување на подготвеноста за извршување на задачите во спроведувањето на згрижувањето на настраданото и загрозеното население.

б-2) Активности и мерки за време на траење на опасноста

Член 15

За време на траење на опасноста од страна на задолжените субјекти за спроведување на згрижувањето на настраданото и загрозеното население се спроведуваат следните активности и мерки:

- ги насочуваат и координираат самозащитните активности;

- учествуваат во спроведувањето на згрижувањето на настраданото и загрозеното население со силите за заштита и спасување и

- раководат и ги координираат активностите во спроведување на згрижувањето на настраданото и загрозеното население.

Член 16

За време на траењето на опасноста задолжените субјекти од член 1 став 2 од оваа уредба, продолжуваат да ги спроведуваат активностите кои им се определени или кои дополнително ќе произлезат за заштита на настраданото и загрозеното население.

б-3) Активности и мерки по завршување на опасностите и отстранување на последиците

Член 17

По завршувањето на опасностите и отстранување на последиците предизвикани од природни непогоди, и други несреќи од поголеми размери во мир, вонредна и воена состојба, задолжените субјекти преземаат активности и мерки за организирано напуштање на објектите во кои било згрижено настраданото и загрозеното население и нивно враќање во постојаното место на живеење, согласно утврдената стандардна оперативна процедура за спроведување на згрижувањето на настраданото и загрозеното население.

Член 18

Раководниот персонал во задолжените субјекти и командниот персонал на силите за заштита и спасување врз основа на водената евиденција за спроведување на активностите за згрижување на настраданото и загрозеното население, најдоцна четири часа по завршувањето на активностите, го анализираат своето учество во спроведувањето на згрижувањето на настраданото и загрозеното население.

Извештајот за извршената анализа и евиденцијата за употребата на службите и силите за заштита и спасување во случај на непосредна опасност, за време на траење на опасноста и во отстранување на последиците од страна на раководниот персонал во задолжените субјекти се доставува до Дирекцијата за заштита и спасување најдоцна два дена по завршувањето на активностите.

IV. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 19

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за спроведување на згрижувањето на настраданото и загрозеното население („Службен весник на Република Македонија“ бр. 109/05).

Член 20

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-3020/1
13 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1868.

Врз основа на член 50 став 3 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/04, 49/04 и 86/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.07.2010 година, донесе

УРЕДБА
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКАТА ЗАШТИТА
И СПАСУВАЊЕ ОД УРНАТИНИ

Член 1

Со оваа уредба се уредува спроведувањето на мерката заштита и спасување од урнатини што се остварува во рамките на системот за заштита и спасување.

Планирање и подготвувањето на активности за спроведување на мерката заштита и спасување од урнатини се врши од страна на органите на државната управа, органите на единиците на локалната самоуправа, јавните претпријатија, установи, служби и трговските друштва (во натамошниот текст: задолжени субјекти).

Член 2

Заштитата и спасувањето од урнатини се применува на објекти кои можат да бидат изложени на разни дејства:

- од природни непогоди: земјотреси, лизгање и одронување на теренот, поплави и друго,
- од технички катастрофи: експлозии, последици од некавалитетна градба, дотраени конструкции од објекти, пожари и друго,
- од воени дејства како последица од воздушни напади, артилериско оружје, експлозии од неексплодирани убојни средства и друго.

Изложеноста на објектите на дејствија кои предизвикуваат урнатини се утврдува во Процената на загрозеност од природни непогоди и други несреќи (во натамошниот текст: Процена на загрозеност).

I. ПЛАНИРАЊЕ И ПОДГОТВУВАЊЕ НА ЗАШТИТАТА И СПАСУВАЊЕТО ОД УРНАТИНИ

Член 3

Заштитата и спасувањето од урнатини опфаќа планирање и подготвување на активности за заштита и спасување од урнатини како: превентивни и оперативни мерки за заштита и спасување од урнатини.

а) Планирање на заштита и спасување од урнатини

Член 4

Планирањето на активностите за заштитата и спасувањето од урнатини опфаќа проценување на можностите за уривање на објектите, утврдување на потребната организација за заштитата и спасувањето од урнатини и пропишување на стандардната оперативна процедура за спроведување на заштитата и спасувањето од урнатини.

Член 5

Потребната организација за заштитата и спасувањето од урнатини се утврдува во плановите за заштита и спасување.

При утврдувањето на потребната организација посебно се определуваат задачите на задолжените субјекти, големината и видот на силите за заштитата и спасување кои учествуваат во заштитата и спасувањето од урнатини.

За заштита од урнатини предизвикани од природни непогоди и технички катастрофи при проектирањето и изградбата на објектите се обезбедува оптимална отпорност од уривање со соодветен конструктивен систем и градење со соодветни градежни материјали.

Објектите во просторот треба да бидат распоредени на соодветни растојанија, кои ќе овозможат брз пристап и непречена работа на силите за заштита и спасување.

Степенот на оптималната отпорност, видот и обемот на урнатините на објектите се утврдува во Процената на загрозеност.

При утврдувањето на потребната организација за заштита и спасување од урнатини особено се утврдува можниот вид на урнатини, очекуваниот број и вид на затрупани лица, начинот на пребарување на урнатините, начин на извлекување на затрупаните, предвидување на дополнителни опасности, местата за собирање на повредените и загинатите, начин на обележување на пребараните урнатини, начин на расчистување на урнатините и патишта за транспорт на градежниот отпад и други мерки условени од уривањето.

Член 6

Предвидените локации за депонии на градежен отпад во просторните и урбанистичките планови, треба да бидат лесно достапни за возилата на силите за заштита и спасување кои ги расчистуваат урнатините.

Член 7

Активностите и постапките учесниците во организираното спроведување на мерката заштита и спасување од урнатини ги преземаат согласно стандардните оперативни процедури донесени од страна на директорот на Дирекцијата за заштита и спасување.

б) Подготвување на заштита и спасување од урнатини

Член 8

Подготвувањето на активностите за спроведување на заштитата и спасувањето од урнатини опфаќа организациски и оперативни мерки и постапки со кои се обезбедуваат потребни предуслови за спроведување на планираните активности за спроведување на спасувањето од урнатини.

За реализација на активностите од став 1 на овој член, задолжените субјекти кои спроведуваат заштита и спасување од урнатини во рамките на развојното и оперативно планирање посебно предвидуваат:

- временски рокови за пополнување на силите за заштита и спасување;
- временски рокови за едукација, обука и вежби;
- временски рокови за обезбедување на материјални ресурси за потребите на заштитата и спасувањето од урнатини;
- временски рокови за проверка и сервисирање на обезбедените материјални ресурси и
- временски рокови за склучување на потребни договори.

Член 9

Со подготвувањето на активностите за спроведување на заштитата и спасувањето од урнатини, задолжените субјекти го обезбедуваат потребниот минимум за успешно и ефикасно спроведување на заштитата и спасувањето од урнатини кој е утврден во стандардните оперативни процедури за заштита и спасување.

Во функција на подготовки, задолжените субјекти за спроведување на заштитата и спасувањето од урнатини ја воспоставуваат потребната организација од член 5 на оваа уредба и тоа во рамките на просторното и урбанистичко планирање утврдуваат локации за депонии за градежен отпад.

Во рамките на активностите од став 1 на овој член задолжените субјекти ги обезбедуваат пропишаните персонални и материјални ресурси за функционирање на воспоставената организација, спроведуваат едукација, обука и вежби со задолжениот персонал и силите за заштита и спасување, ги одржуваат и сервисираат материјалните средства наменети за спасување од урнатини и ги склучуваат потребните договори утврдени со прописите за заштита и спасување.

II. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАШТИТАТА И СПАСУВАЊЕТО ОД УРНАТИНИ**Член 10**

Во спроведувањето на заштитата и спасувањето од урнатини задолжените субјекти и силите за заштита и спасување ги исполнуваат задачите и должностите кои им се утврдени во плановите за заштита и спасување според утврдената стандардна оперативна процедура.

Член 11

Спроведувањето на заштита и спасувањето од урнатини опфаќа активности во функција на подготовки и оперативни функции.

а) Активности во функција на превенција**Член 12**

Превентивните мерки за заштитата и спасување од урнатини се остваруваат и уредуваат со просторните и урбанистичките планови во текот на планирање на просторот, урбанизирање на населбите и изградбата на објектите.

Во просторните и урбанистичките планови се утврдува:

- степен на оптимална отпорност на објектите од уривање предизвикано од сеизмички и други потреси;
- претпоставениот степен на урнатини и нивниот однос спрема слободните површини;
- степенот на проодност на сообраќајниците;
- начинот за оневозможување на создавање на тесни грла на сообраќајниците, како и создавање на зона на тотални урнатини.

- депонии за складирање на градежниот отпад.

Превентивните мерки за спасување од урнатини, содржат мерки за заштита од дополнителни опасности и последици што би ги предизвикале: електричната инсталација, водовод, гасовод, појава на пожар и друго.

б) Оперативни функции**Член 13**

Задолжените субјекти за спроведување на заштитата и спасувањето од урнатини, во рамките на оперативните функции спроведуваат активности и мерки во случај на непосредна опасност, за време на траење на опасноста и за отстранување на последиците.

в) Активности и мерки во случај на непосредна опасност**Член 14**

Кога надлежен орган ќе утврди и извести за постоење на можност за настанување на непосредна опасност, надлежните и одговорните лица во задолжените субјекти ја зголемуваат готовноста за заштитата и спасувањето од урнатини.

Во рамките на активностите од став 1 на овој член Дирекцијата за заштита и спасување ги активира надлежните и одговорни лица за заштитата и спасувањето од урнатини и ги задолжуваат да преземат организационски, стручни, безбедносни и други мерки заради зголемување на подготвеноста за извршување на задачите во заштитата и спасувањето од урнатини.

г) Активности и мерки за времетраење на опасноста**Член 15**

За времетраење на опасноста, задолжените субјекти за спроведување на заштитата и спасувањето од урнатини ги спроведуваат следните активности и мерки:

- ги насочуваат и координираат самозащитните активности;

- учествуваат во спроведувањето на заштитата и спасувањето од урнатини со силите за заштита и спасување и

- раководат и ги координираат активностите во спроведување на заштитата и спасувањето од урнатини.

Член 16

Задолжените субјектите, во рамките на организирањето и подготвувањето на спасувањето од урнатини, учествуваат во извршувањето на одредени специфични активности и отстранување на последиците во согласност со надлежностите утврдени со закон и планската документација.

Член 17

Извидување и пребарување на урнатините вршат тимови за брз одговор и единиците за извидување и спасување од урнатини.

Преземање на мерки за потпирање и осигурување на премините за спасителите вршат единиците за спасување од урнатини и расчистување.

Преземање на мерки за спречување на дополнителни последици (пожари, експлозии, радиолошка-хемика и биолошка контаминација, поплави, присуство на неексплодирани убојни и други експлозивни средства и друг вид на опасности) вршат единиците за противпожарна заштита, РХБ заштита, извидување и единиците за неексплодирани убојни средства.

Евакуација на населението надвор од зоната на урнатините, вршат единиците за згрижување на загрозено и настрадано население.

Отстранување на дополнителни последици, вршат единиците за против-пожарна заштита, РХБ заштита, извидување и единиците за неексплодирани убојни средства.

Извлекување на затрупаните лица од урнатините и нивно сместување на собирните пунктови, вршат единиците за спасување од урнатини.

Давање на прва медицинска помош на местото на затрупување, вршат единиците за спасување од урнатини и прва медицинска помош.

Извлекување на мртвите и собирање на одредените места-пунктови, вршат единиците за спасување од урнатини.

Обележување на урнатините во кои е извршено спасувањето, вршат единиците за спасување од урнатини.

Член 18

Претпоставениот број на затрупани лица и можноста за брзо извлекување, се приоритети во процесот на спасувањето.

Врз основа на податоците добиени од извидување на урнатините, командантот на штабот за заштита и спасување кој раководи со активноста го утврдува приоритетот за местата каде ќе се врши спасување од урнатините.

Член 19

Со стандардната оперативна процедура од член 4 од оваа Уредба се дефинираат следните активности:

- пребарување на урнатините кое опфаќа утврдување на елементи и вид на урнатината, предвидување на можности од дополнителни последици и нивно отстранување;

- спасување на затрупаните кое опфаќа извлекување од урнатината, давање на прва медицинска помош и сместување во собирните пунктови и евакуација до најблиската здравствена установа;

- извлекување на мртвите лица, нивно сместување во собирните места-пунктови и отпочнување со асанација и

- обележување на урнатините во кои е завршено спасувањето.

д) Активности и мерки во отстранување на последиците

Член 20

Во отстранувањето на последиците, службите и силите за заштита и спасување на задолжените субјекти кои учествуваат во заштитата и спасувањето од урнатини, може да се ангажираат и употребуваат во спроведување асанација на теренот, расчистување на урнатините, гаснење на пожари, РХБ деконтаминација и други активности условени од настанатите последици.

Член 21

Спасувањето на населението од урнатини се врши паралелно со делумно расчистување на урнатините, заради подобар пристап до настраданите и што побрзо и успешно одвивање на процесот на спасување.

Целосно расчистување на урнатините се врши по извршеното спасување на населението и материјалните добра.

При расчистувањето на урнатините задолжените субјекти постапуваат според стандардна оперативна процедура за заштитата и спасување од урнатини.

Член 22

Раководниот персонал во задолжените субјекти и командниот персонал на силите за заштита и спасување врз основа на водената евиденција за спроведување на активностите за заштита и спасување од урнатини, најдоцна четири часа по завршувањето на активностите, го анализираат своето учество во спроведувањето на спасувањето од урнатини.

Извештајот за извршената анализа и евиденцијата за употребата на службите и силите за заштита и спасување во случај на непосредна опасност, за време на траење на опасноста и во отстранување на последиците од страна на раководниот персонал во задолжените субјекти се доставува до Дирекцијата за заштита и спасување најдоцна два дена по завршувањето на активностите.

III. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 23

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за спроведување на спасувањето од урнатини („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/05).

Член 24

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр.51-3022/1
13 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1869.

Врз основа на член 50 став 3 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/04, 49/04 и 86/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.07.2010 година, донесе

УРЕДБА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКАТА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИИ И ОПАСНИ МАТЕРИИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со оваа уредба се уредува спроведувањето на мерката заштитата и спасувањето од пожари, експлозии и опасни материи која се остварува во рамките на единствениот систем за заштита и спасување.

Планирањето и подготвувањето на активностите за спроведување на заштитата и спасувањето од пожари, експлозии и опасни материи се врши од страна на органите на државната управа, единиците на локалната самоуправа (и Градот Скопје), трговските друштва, јавните претпријатија, установите и службите (во натамошниот текст: задолжени субјекти).

Член 2

Заштитата и спасувањето од пожари, експлозии и опасни материи опфаќа мерки и активности од нормативен, оперативен, организационен, надзорен, технички, образовен, воспитен и пропаганден карактер.

Член 3

Одредбите на оваа уредба се применуваат и на технолошките експлозии кои настануваат како последица при употребата на запаливи течности и гасови како и други горливи материи кои со воздухот создаваат експлозивни смеси, како и при пожари и експлозии во објекти во кои се користат или се сместени радиоактивни извори.

II. ПЛАНИРАЊЕ И ПОДГОТВУВАЊЕ НА ЗАШТИТАТА И СПАСУВАЊЕТО ОД ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИИ И ОПАСНИ МАТЕРИИ

Член 4

Заштитата и спасувањето од пожари, експлозии и опасни материи опфаќа планирање и подготвување на активности за спроведување на заштитата и спасувањето од пожари, експлозии и опасни материи.

а) Планирање на активности за спроведување на заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи

Член 5

Планирањето на активностите за спроведување на заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи, опфаќа процена на можните загрозувања на животот и здравјето на луѓето, утврдување на потребна организација за спроведување на заштитата и спасувањето од пожари, експлозии и опасни материи, планирање на пропагандните активности и донесување на Стандардни оперативни процедури за заштитата и спасувањето од пожари, експлозии и опасни материи.

Член 6

Активностите и постапките учесниците во организираното спроведување на заштитата и спасувањето од пожари, експлозии и опасни материи ги преземаат согласно стандардните оперативни процедури донесени од страна на директорот на Дирекцијата за заштита и спасување.

Член 7

Заштитата и спасувањето од пожари, експлозии и опасни материи како образовен и воспитен процес се планира и спроведува во согласност со Правилникот за содржината и начинот на спроведување на обучување-то за самозаштита во образовните институции.

Член 8

Организацијата за заштитата и спасувањето од пожари, експлозии и опасни материи се утврдува согласно плановите за заштита и спасување, како посебен документ во плановите.

При утврдувањето на потребната организација посебно се определуваат задачите на задолжените субјекти и задачите, големината и видовите на силите за заштита и спасување кои ќе учествуваат во заштитата и спасувањето од пожари, експлозии и опасни материи, отстранување на причините за настанување на пожари, откривање, спречување на ширењето и гасењето на пожари, утврдување на причините за настанувањето на пожари, како и давање помош при отстранување на последиците предизвикани од пожар.

б) Подготвување на активности за спроведување на заштитата и спасувањето од пожари, експлозии и опасни материи

Член 9

Подготвувањето на активностите за заштитата и спасувањето од пожари, експлозии и опасни материи опфаќа организациски и оперативни мерки и постапки со кои се обезбедуваат потребни предуслови за спроведување на планираните активности за заштитата и спасувањето од пожари, експлозии и опасни материи.

За реализација на активностите од став 1 на овој член, задолжените субјекти кои спроведуваат заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи, во рамките на развојното и оперативно планирање посебно предвидуваат:

- временски рокови за пополнување на силите за заштита и спасување;
- временски рокови за едукација, обука и вежби;
- временски рокови за обезбедување на материјални ресурси за потребите на заштитата и спасувањето од пожари, експлозии и опасни материи;
- временски рокови за проверка и сервисирање на обезбедените материјални ресурси; и
- временски рокови за склучување на потребни договори.

Член 10

Со подготвувањето на активностите за спроведување на заштитата и спасувањето од пожари, експлозии и опасни материи од страна на задолжените задолжените субјекти се обезбедуваат потребните средства за успешно и ефикасно спроведување на заштитата и спасувањето од пожари, експлозии и опасни материи утврдени во нормативите и стандардите за заштита и спасување.

III. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАШТИТАТА И СПАСУВАЊЕТО ОД ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИИ И ОПАСНИ МАТЕРИИ

Член 11

При заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи задолжените субјекти и силите за заштита и спасување постапуваат според нормативите и стандардите за постапките и начинот на отстранување на причините за настанување на пожари, откривање, спречување на ширење и гасење на пожари и начините и постапките за утврдување на причините за настанување на пожар и давање помош при отстранување на последиците предизвикани од пожар.

Член 12

Спроведувањето на заштитата и спасувањето од пожари, експлозии и опасни материи опфаќа активности во функција на превенција и оперативни функции.

а) Активности во функција на превенција

Член 13

Во функција на превенција задолжените субјекти за спроведување на заштитата и спасувањето од пожари, експлозии и опасни материи ја воспоставуваат потребната организација од членот 6 на оваа уредба.

Во рамките на активностите од став 1 на овој член задолжените субјекти ги обезбедуваат пропишаните потребни персонални и материјални ресурси за функционирање на воспоставената организација, спроведуваат едукација, обука и вежби со персоналот на задолжените субјекти и силите за заштита и спасување, ги одржуваат и сервисираат материјалните средства наменети за заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи, предлагаат имплементирање на мерките за заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи во просторното и урбанистичко планирање и проекти и ги склучуваат потребните договори утврдени со прописите за заштита и спасување.

б) Оперативни функции

Член 14

Од страна на задолжените субјекти, за спроведување на заштитата и спасувањето од пожари, експлозии и опасни материи, во рамките на оперативните функции се спроведуваат активности и мерки во случај на непосредна опасност, за време на траење на опасноста и во отстранување на последиците.

б-1) Активности и мерки во случај на непосредна опасност

Член 15

Кога надлежниот орган ќе утврди и извести за постоење на можност за настанување на непосредна опасност, надлежните и одговорните лица во задолжените субјекти ја зголемуваат готовноста за спроведување на заштитата и спасувањето од пожари, експлозии и опасни материи.

б-2) Активности и мерки за време на траење на опасноста

Член 16

Во рамките на активностите и мерките за време на траење на опасноста Дирекцијата за заштита и спасување ги активира надлежните и одговорни лица за спроведување на заштитата и спасувањето од пожари, експлозии и опасни материи кои превземаат организациски, стручни, безбедносни и други мерки за извршување на задачите во спроведувањето на заштитата и спасувањето од пожари, експлозии и опасни материи, согласно стандардните оперативни процедури.

Член 17

Во зависност од природата на горивото и местото на настанување на пожарот, за времетраење на опасноста, задолжените субјекти за спроведување на заштитата и спасувањето од пожари ги спроведуваат следните активности и мерки:

- Општините, односно градот Скопје учествуваат во спроведување на заштитата и спасувањето од пожари, експлозии и опасни материи со противпожарните единици во гасење на пожари, спасување на животот на граѓаните и заштита на имотот според утврден начин за нивно ангажирање;

- Министерството за внатрешни работи го одржува јавниот ред и мир, забранува пристап на неповикани лица и го обезбедува местото на настанот;

- Дирекцијата за заштита и спасување учествува во планирањето, координацијата и следењето на спроведувањето на заштитата и спасувањето од пожари, експлозии и опасни материи со тимовите за брз одговор и специјализираните единици за заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи;

- Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство учествува во гасење на пожар на отворен простор;

- Министерството за здравство учествува во пружање прва помош, идентификација на загинати и умрени и прифат и лекување во здравствените установи и

- Дирекцијата за радијациона сигурност учествува во координација на активностите при настанување на пожари во објекти во кои се користат или се сместени радиоактивни извори.

Член 18

Во спроведувањето на заштитата и спасувањето од пожари, експлозии и опасни материи силите за заштита и спасување првенствено се употребуваат за спречување на ширење и гасење на пожар.

б-3) Активности и мерки во отстранување на последиците

Член 19

Во давањето помош при отстранување на последиците предизвикани од пожар, експлозии и опасни материи учествуваат службите и силите за заштита и спасување на задолжените субјекти, како и тимовите за брз одговор.

Член 20

Раководниот персонал во задолжените субјекти и командниот персонал на силите за заштита и спасување врз основа на водената евиденција за спроведување на активностите на заштитата и спасувањето од пожари, експлозии и опасни материи најдоцна четири часа по завршувањето на активностите, го анализираат своето учество во спроведувањето на заштитата и спасувањето од пожари, експлозии и опасни материи.

Извештајот за извршената анализа и евиденцијата за употребата на службите и силите за заштита и спасување во случај на непосредна опасност, за време на траење на опасноста и во отстранување на последиците од страна на раководниот персонал во задолжените субјекти се доставува до Дирекцијата за заштита и спасување најдоцна два дена по завршувањето на активностите.

IV. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 21

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за спроведување на заштитата од пожари („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2005).

Член 22

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-3533/1
13 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1870.

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.61/04, 96/04, 67/07 и 156/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.07.2010 година, донесе

УРЕДБА

ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТАЦИИ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ОПШТИНИ ЗА 2011 ГОДИНА

Член 1

Со оваа уредба се пропишува Методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за основното образование по општини за 2011 година.

Член 2

Согласно Буџетот на Република Македонија за 2011 година, во раздел 160.01, Програма А-Децентрализација, Потпрограма А2-пренесување на надлежностите на единиците на локалната самоуправа, ќе се врши финансирање на пренесените надлежности во основното образование.

Член 3

Средствата утврдени во член 2 од оваа уредба, се распределуваат на општините на кои им се пренесени основачките права на основните училишта согласно Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.103/08, 33/2010), и кои ги исполниле условите согласно член 46 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09) за финансирање со блок дотации.

Член 4

Критериуми за распределба на блок дотации за основно образование по општини се: основна сума по општина, бројот на ученици во општината, број на ученици во предметна настава, број на ученици со посебни потреби, густина на населеност на општината.

Во распределбата ќе се користи и механизам на прагови (долен и горен праг).

Член 5

Распределба на средствата од блок дотацијата за основно образование е според формулата:

$$\text{БДОо} = \text{О} + \text{ПУо} \times \text{С}$$

$$\text{ПУо} = \text{Уо} + (\text{Уо} \times \text{Кг} + \text{Уп} \times \text{Кп} + \text{Упп} \times \text{Кпп})$$

БДОо - Блок дотација за основно образование за општина

О - Основна сума по општина

ПУо - Пондериран ученик

С - Стандард (износ) по ученик

Уо - Вкупен број на ученици во општина

Уп - Број на ученици во предметна настава во општина

Упп - Број на ученици со посебни потреби во општина

Кп - коефициент (пондер) за предметна настава (0.2)

Кпп - коефициент (пондер) за ученици со посебни потреби (1)

Кг - коефициент (пондер) за густина на население на општина:

до 20 жители на км2 - (0.6)

од 20 до 50 жители на км2 - (0.4)

од 50 до 70 жители на км2 - (0.2)

Член 6

Средствата определени како блок дотации се користат за финансирање на пренесените надлежности во основното образование.

Член 7

Средствата за блок дотациите ќе се насочуваат по општини од Буџетот на Република Македонија, преку Министерството за образование и наука, месечно или по динамика во договор со Министерството за финансии.

Член 8

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2011 година.

Бр.51-3829/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1871.

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.07.2010 година, донесе

**У Р Е Д Б А
ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТАЦИИ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ОПШТИНИ И ГРАДОТ СКОПЈЕ ЗА 2011 ГОДИНА**

Член 1

Со оваа уредба се пропишува Методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за средно образование по општини и Градот Скопје за 2011 година.

Член 2

Согласно Буџетот на Република Македонија за 2011 година, во раздел 160.01, Програма А-Децентрализација, Потпрограма А2-пренесување на надлежностите на единиците на локалната самоуправа, ќе се врши финансирање на пренесените надлежности во средното образование.

Член 3

Средствата утврдени во член 2 од оваа уредба, се распределуваат на општините на кои им се пренесени основачките права на средните училишта согласно Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08 и 92/08, 33/10) и кои ги исполниле условите согласно член 46 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09) за финансирање со блок дотации.

Член 4

Критериуми за распределба на блок дотациите за средното образование по општини и Градот Скопје се: основна сума по општина и Градот Скопје, бројот на ученици во средно образование во општината и Градот Скопје и бројот на ученици во стручно образование во општината и Градот Скопје.

Член 5

Распределба на средствата од блок дотацијата за средно образование е според формулата:

$$\text{БДСо} = \text{О} + \text{ПУо} \times \text{С}$$

$$\text{ПУо} = \text{Уо} + \text{Ус} \times \text{Кс}$$

БДСо - Блок дотација за средно образование за општина/Град Скопје

О - Основна сума по општина/Град Скопје

ПУо - Пондериран ученик во општина

С - Стандард (износ) по ученик

Уо - Вкупно ученици во средно образование во општина/Град Скопје

Ус - Број на ученици во стручно образование во општина/Град Скопје

Кс - Коефициент (пондер) за стручно образование (0.1)

Член 6

Средствата определени како блок дотации се користат за финансирање на пренесените надлежности во средното образование.

Член 7

Средствата за блок дотациите ќе се насочуваат по општини и Градот Скопје од Буџетот на Република Македонија, преку Министерството за образование и наука, месечно или по динамика во договор со Министерството за финансии.

Член 8

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2011 година.

Бр.51-3830/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1872.

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр.84/08 и 77/09) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.07.2010 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА МЕДИЦИНСКИ ПОМАГАЛА ОД СТОКОВНИТЕ
РЕЗЕРВИ НА ЈАВНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука се отстапуваат медицински помагала од стоковните резерви на јавни здравствени установи, без надомест.

Член 2

Медицинските помагала и јавните здравствени установи на кои им се отстапуваат медицинските помагала од член 1 на оваа одлука се дадени во Преглед кој е составен дел на оваа одлука.

Член 3

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3052/1
13 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

ПРЕГЛЕД
на медицински помагала од стоковните резерви
кои се отстапуваат на јавни здравствени установи без надомест

Ред.бр.	Име на производот	Количина Sk/FI/br.	Јавна здравствена установа
1	Влошки	45	ЈЗУ Здравствен дом аптека Берово
2	Завој 12х5	570	-/-
3	Завој 15х5	1.190	-/-
4	Завој 6х5	640	-/-
5	Завој 8х5	470	-/-
6	Шише пластично	160	ЈЗУ Здравствен дом аптека Винаца
7	Триаголни марами	96	-/-
8	Галопласт 5х5	2	ЈЗУ Здравствен дом аптека Радовиш
9	Газа а 100м.	5	-/-
10	Газа а 10м.	30	-/-
11	Газа а 1м.	300	-/-
12	Газа стерилна 1/4	300	-/-
13	Газа стерилна 1/2	300	-/-
14	Газа завој 10х3	25	-/-
15	Канти 10 л.	3	-/-
16	Кеси аптекарски 4	1.000	-/-
17	Марами триаголни	10	-/-
18	Мелерил игли	5	-/-
19	Топломери телесни	25	-/-
20	Вата од 25 гр.	250	-/-
21	Вата од 1000 гр.	4	-/-
22	Завој 15х5	100	-/-
23	Завој тип 1	200	-/-
24	Завој абдоминален	10	-/-
25	Завој 5х5	260	-/-
26	Завој калико 8х5	200	-/-
27	Завој турбан	4	-/-
28	Завој калико 10х5	200	-/-
29	Жица 0,5	5	-/-
30	Гас маски (заштитни)	16	ЈЗУ Здравствен дом Ресен
31	Ветрофки	6	-/-
32	Комплет одеа	6	-/-
33	Чевли	14	-/-
34	Фенери	3	-/-
35	Носила	6	-/-
36	Газа 1 метар	3.000	ЈЗУ Здравствен дом Струга
37	Газа 1 метар 1/2	2.000	-/-
38	Газа 1 метар 1/4	2.000	-/-
39	Термофори а 2,5 литар	50	-/-
40	Тосама пласт10х6	200	-/-
41	Тосама пласт10х4	1.000	-/-
42	Тосама пласт10х6	400	-/-
43	Аптекарски кеси бр.5	1.000	-/-
44	Аптекарски кеси бр.6	1.000	-/-
45	Газа 1 м.	200	ЈЗУ Здравствен дом (Медицински центар) Гостивар
46	Газа 1/2	900	-/-
47	Газа 1/4	900	-/-
48	Триаголни марами	20	-/-

49	Вата 10 гр.	100	-/-
50	Вата 50 гр.	100	-/-
51	Завој индивидуален	100	-/-
52	Завој 5x5	690	J3Y Општа болница Болничка аптека Кочани
53	Завој 5x6	2.160	-/-
54	Завој 5x5	1.300	-/-
55	Завој 5x6	3.260	-/-
56	Завој 5x8	2.900	-/-
57	Завој 5x10	1.310	-/-
58	Завој 5x12	910	-/-
59	Завој 5x15	1.300	-/-
60	Завој 5x5	2.440	-/-
61	Завој 5x6	1.120	-/-
62	Завој 5x12	610	-/-
63	Завој 5x15	150	-/-
64	Црево гумено 6x10	10	J3Y Општа болница Охрид
65	Црево гумено 8x12	12	-/-
66	Црево гумено 9x14	12	-/-
67	Гипсен завој 10x15	10	-/-
68	Гипсен завој 15x15	105	-/-
69	Завој калико 4x5	600	-/-
70	Катетар бр. 20	100	-/-
71	Катетар бр.24	50	-/-
72	Гликоза пулвис 1 кг.	200	-/-
73	Натриев хлорид пулвис	100	-/-
74	Шприц жанет	50	-/-

1873.

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08 и 77/09), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.07.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТПИС НА ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКИ ПОМАГАЛА ОД СТОКОВНИТЕ
РЕЗЕРВИ КОИ БИЛЕ СКЛАДИРАНИ ВО МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТРИ,
ЗДРАВСТВЕНИ ДОМОВИ И ГРАДСКИ АПТЕКИ

Член 1

Со оваа одлука се врши отпис на лекови и медицински помагала од стоковните резерви, кои биле складирани во медицински центри, здравствени домови и градски аптеки.

Член 2

Лековите и медицинските помагала кои се отпишуваат, како и медицинските центри, здравствените домови и градските аптеки каде што биле складирани, се дадени во Преглед кој е составен дел на оваа одлука.

Член 3

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3053/1
13 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

ПРЕГЛЕД

на лекови и медицински помагала од стоковните резерви кои се отпишуваат
како и медицински центри, здравствени домови и градски аптеки каде што биле складирани

Ред бр.	Име на производот	Количина Sk/FI/br.	Производот е евидентиран во
1	Cap.Amoksicilin 100x500	12	ПЗУ аптека Градска аптека Струмица - Подружница Аптека Градска аптека Велес
2	Cap.Almacin 16x500	131	-/-
3	Tbl.Analgin x10ml.	2700	-/-
4	Amp.Bedoxin 50x2ml.	13	-/-
5	Tbl.Caffetin x500mg.	40	-/-
6	Kapsuli za praskovi br.	10	-/-
7	Cap. Cefatahim a 1g.	30	-/-
8	Cap.Cefatahim a 2g.	50	-/-
9	Nelit kesi	50	-/-
10	Ung.Dexametason Neomicin	20	-/-
11	Sol. Dizental 1l.	29	-/-
12	Cap. Doxicilin100x100mg.	25	-/-
13	Sol. Ecosal 1l.	1	-/-
14	Gaza a 1m.	160	-/-
15	Gaza a 0,25m.	50	-/-
16	Gaza a 0,5m.	300	-/-
17	Amp. Gentamicin10x80mg.	4	-/-
18	Hanzaplast cosmos x40	50	-/-
19	Kesi aptekarski br.4	5	-/-
20	Kesi aptekarski br.5	2	-/-
21	Kesi br.10	3	-/-
22	Kesi br.10	10	-/-
23	Amp.Lasix	10	-/-
24	Ung.Lokakorten 15gr.	55	-/-
25	Tbl.Macropen 16x400mg.	50	-/-
26	Tbl.Mioflex 20x0,25 mg.	30	-/-
27	Amp. Nyripan 40mg.	3	-/-
28	Drag.Novolax 30x50mg.	230	-/-
29	Tbl. Parsedil 15x75mg.	60	-/-
30	Ung.Phenergin	60	-/-
31	Amp.Plivit B1x250mg.	79	-/-
32	Tbl.Pronizon20x5mg.	25	-/-
33	PVC Skatuli a 50gr.	600	-/-
34	Sat Humani	25	-/-
35	Tbl. Streptaktazol x20mg.	160	-/-
36	Triaglesti marami	70	-/-
37	Vata a 10gr.	100	-/-
38	Vata a 100 gr.	47	-/-
39	Vata a 25gr.	100	-/-
40	Virplast 5x5	100	-/-
41	Vitamin B12 100x500mg.	3	-/-
42	Zavoj 8x5	60	-/-
43	Aqua redestilata 50x5	5	ЈЗУ Здравствен дом Неготино

44	Methulgametrin amp.x50	1	-/-
45	Cap.Ampicilin 100x250	22	ПЗУ Аптека „Неготино“ Неготино
46	Dexazon tbl.50	98	-/-
47	Lignin 1 kg.	1	-/-
48	Aethanolum con 1 l.	60	-/-
49	Furasamid 1x50	15	ЈЗУ Општа болница Кавадарци
50	Acetisal tbl.500x500	1	ПЗУ аптека Градска аптека Струмица - Подружница Аптека Градска аптека Гевгелија
51	Diazepam Drag.5mg.	69	-/-
52	Dr.Dulcolax	10	-/-
53	Cap.Niflam	30	-/-
54	Tbl. Dilakor	10	-/-
55	Amp. Gentamicin 10x80mg.	9	-/-
56	Amp. Glikoza 50% 10 ml.	40	-/-
57	Rakavica za edna upotreba	200	-/-
58	Spric conc a 18 lit.	1	-/-
59	Aqua redestilata 50x5 amp.	24	ПЗУ Аптека Плоштад „Илинден“ Свети Николе
60	Gaza 10 m.	18	-/-
61	Gaza 100m.	4	-/-
62	Gaza 50x80	78	-/-
63	Gaza 100x80	25	-/-
64	Gumeni rakavici	29	-/-
65	Hanzaplastx10	60	-/-
66	Hanzaplastx20	13	-/-
67	Geokorton spray	18	-/-
68	Hidrogen perohid 30%	11	-/-
69	Kapi bolnicki beli	140	-/-
70	Leukoplast 5x5	14	-/-
71	Modolex plus	10	-/-
72	Modolex	5	-/-
73	Amp.Penicillin 800000x10	370	-/-
74	Amp. Penicillin G kristal	80	-/-
75	Tbl. Oспен 30x1000	6	-/-
76	Proculin 10 sol	30	-/-
77	Rakavici hirurski	33	-/-
78	Spric conus x1l.	12	-/-
79	Vata ceulozna 100gr.	11	-/-
80	Vata Cik-cak 200gr.	85	-/-
81	Vata Cik-cak 100gr.	24	-/-
82	Zavoj elasticen 10x10	13	-/-
83	Zavoj kaliko 15x5	12	-/-
84	Zavoj kaliko 5x5	20	-/-
85	Zavoj kaliko 8x5	310	-/-
86	Zavoj kaliko 6x5	220	-/-
87	Ampicilin 100x250mg.	19	ПЗУ Градска аптека Кочани
88	Ampicilin 100x500mg.	108	-/-
89	Aqua redestilata 50x5	1	-/-
90	Asepsol 5%1000x1	152	-/-
91	Cefalexin 100x500	19	-/-
92	Daleron 1x100	200	-/-
93	Corlan amp..10x250	4	-/-

94	Cefalexin 100x500	24	-/-
95	Eutizon B6 50x1	20	-/-
96	Garamicin 10x80	50	-/-
97	Gentamicin amp. 10x40mg.	60	-/-
98	Kapsuli za praskovi 1x1	1900	-/-
99	Kesi aptekarski br.4 1x1	5000	-/-
100	Kolinus zabna pasta 1x50	50	-/-
101	Kramerovi sini 100x10	5	-/-
102	Kramerovi sini 60x6	3	-/-
103	Kramerovi sini 80x8	4	-/-
104	Kramerovi sini razni	17	-/-
105	Kutii PVC 50gr. Ambalaza	1500	-/-
106	Lekarna nasal 1x1	200	-/-
107	Linex kapsuli	160	-/-
108	Lecacorten ung 1x15	10	-/-
109	Locacorten tbl. 1x15	50	-/-
110	Myoflex 20x250	120	-/-
111	Amp. Analgin 50x5	19	-/-
112	Eakalin krem	23	-/-
113	Palin cap. 20x200mg.	40	-/-
114	Plivit B6 50x250	20	-/-
115	Sacharosa 1x1	50	-/-
116	Signatuti 1x1	5000	-/-
117	Signatuti crveni 1x1	5000	-/-
118	Sise PVC 100ml.	300	-/-
119	Sise PVC 200ml.	200	-/-
120	Spirit 96%org.sol 1000x1	204	-/-
121	Termofor site vrsti 1x1	1	-/-
122	Vata sanitetska 1x25	70	-/-
123	Ventolin sir 30x40	30	-/-
124	Vitamin B6 50x50mg.	10	-/-
125	Zavoj elas 10cmx5m 1x1	17	-/-
126	Zavoj elas 10cmx10m 1x1	30	-/-
127	Zavoj elas 8cmx5m 1x1	59	-/-
128	Sandace za prva pomos	2	-/-
129	Apaurin 10x2	100	JЗУ Општа болница Болничка аптека Кочани
130	Bedohin amp. 50x2	5	-/-
131	Dexason amp.	337	-/-
132	Lomod soly 20x15	10	-/-
133	Linochem 600x10	10	-/-
134	Sistem za infuzija	290	-/-
135	Vitamin B12 100x500mg.	9	-/-
136	Vata Cik-cak 100gr.	300	-/-
137	Vata Cik-cak 50gr.	250	-/-
138	Vata sanitet 250gr.	200	-/-
139	Leukoplast 5x5	310	-/-
140	Gaza hidrofilna 10x80	60	-/-
141	Gaza hidrofilna 1x1	2800	-/-
142	Gaza hidrofilna 25 80cm 1x1	600	-/-
143	Gaza hidrofilna 50 8 cm.	1300	-/-
144	Gaza hidrofilna 50 8 cm. 1x1	2	-/-
145	Spric so igla 1x5	670	-/-

146	Cap. Metacilin	4	-/-
147	Dextroxa 5%	500	-/-
148	Aminostiril L forte 500ml.	30	-/-
149	Klimicin 600mg.	24	-/-
150	OHB 12x5	50	-/-
151	Heparin 25,000	54	-/-
152	Lendacin 1x10	13	-/-
153	Penbretin 500mg.	1041	-/-
154	Analgokokain x50	30	-/-
155	Pavulon 20ml.	38	-/-
156	Lanicor x10	8	-/-
157	Dexametazon amp.	100	-/-
158	Lasix tbl.x10	5	-/-
159	Buskopan x20	40	-/-
160	Lidocain 2%	495	-/-
161	Lanicor x20	20	-/-
162	Hikoncil sir.	15	-/-
163	Lemod soly 20	5	-/-
164	Vitamin B12 500x50amp.	1266	-/-
165	Dextroxa 10%	50	-/-
166	Andol tbl.x10	18	-/-
167	Rupurut (kompensanx20)	20	-/-
168	Analgin tbl.x10	61	-/-
169	Aqua redestilata 50	43	-/-
170	Aqua redestilata 50 amp.	20	-/-
171	Cap.Hikoncil 500x100	3	-/-
172	Gaza 100m.	79	-/-
173	Foliev katetar	100	-/-
174	Bebi sistemi	206	-/-
175	Spric 2ml.	2475	-/-
176	Igli za ednokratna upotreba	13,98	-/-
177	Igli za BSG	560	-/-
178	Hir.Rakavici	600	-/-
179	Gaza 10m.	120	-/-
180	Galoplast	228	-/-
181	Vata 1m.	40	-/-
182	Zavoј 5x5	260	-/-
183	Zavoј 5x8	2250	-/-
184	Zavoј 5x10	1300	-/-
185	Zavoј 5x12	890	-/-
186	Zavoј 5x15	450	-/-
187	Leukoplast 5x5	460	JЗУ Здравствен дом Депо за лекови Гостивар
188	Novolah dragx30	20	-/-
189	Sat drag	40	-/-
190	Aqua redestilata amp.50x2ml	17	ПЗУ аптека Градска аптека Струмица - Подружница Аптека Градска аптека Кичево
191	Auto apteki	1	-/-
192	Carbol genetika violet x1gr	200	-/-
193	Garamicin sol	10	-/-
194	Gentamicin amp.10x20mg.	40	-/-
195	Kompensan tbl.20x340mg.	59	-/-

196	Lignin 1000 g.	2	-/-
197	Lendocin amp 5x1gr.	14	-/-
198	Naprosun tbl 50x375	5	-/-
199	Vitamin C tbl 30x50	10	-/-
200	Penecillin (Fortapen)amp.	1800	-/-
201	Penbretin amp.a 500mg	833	-/-
202	Reglan sir.	24	-/-
203	Tetabulin amp.a 250	30	-/-
204	Vobenol tbl.	4	-/-
205	Mixtard 60 5x3ml.	26	-/-
206	Actropid Novolet Hm5x3	3	-/-
207	Mixtard 10 novolet Hm 5x3ml.	5	-/-
208	Mixtard 20 novolet Hm 5x3ml.	5	-/-
209	Mixtard 30 novolet Hm 5x3ml.	3	-/-
210	Almacin cap.16x500	85	JЗУ Општа болница Борка Талевски Прилеп
211	Amoxicillin cap.100x250mg	1	-/-
212	Aluplast 50x80	1000	-/-
213	Amoxiclav sir.475	60	-/-
214	Betazin ung.5%	20	-/-
215	Dexametazon tbl.10x10	200	-/-
216	Diazepam drag 30x5	8	-/-
217	Doxicicillin cap.100x100	500	-/-
218	Drzac za urini kesi	10	-/-
219	Enalapril tbl.20x10	135	-/-
220	Enap tbl.20x5	50	-/-
221	Epial tbl.50x200mg.	3	-/-
222	Eurhirox tbl.	10	-/-
223	Esmarkova poveska	150	-/-
224	Gaza 50x80	2000	-/-
225	Gaza sterilna 1 m.	195	-/-
226	Gaza 100x100	215	-/-
227	Eglonil tbl.12x200	3	-/-
228	Amoksicilin sir.	960	-/-
229	Katalip cap.30x250	18	-/-
230	Letizen tbl.20x10	20	-/-
231	Lidaprim tbl.20x480	240	-/-
232	Maski hirurski	1050	-/-
233	Millinorm tbl.	11	-/-
234	Naklofen 20x100mg.	90	-/-
235	Nifadipin tbl. 50x10	30	-/-
236	Ketonal cap.20x50	100	-/-
237	Pipigal cap.20x200	20	-/-
238	Plasticni drzaci za urina	20	-/-
239	Pleurofix	12	-/-
240	Rakavici hirurski	1300	-/-
241	Monizol tbl.30x40	8	-/-
242	Decortin tbl.20x5	20	-/-
243	Saniplast 5x5	30	-/-
244	Selektol tbl.20x200	19	-/-
245	Spolcoseril zele 5 gr.	5	-/-
246	Tenzimet tbl.20x1	100	-/-
247	Termofori	65	-/-

248	Turban zavoj 2a	208	-/-
249	Turban zavoj 1a	200	-/-
250	Turban zavoj 5a	25	-/-
251	Turban zavoj 6a	2	-/-
252	Ureofix	38	-/-
253	Vata ceulozna od 100gr.	23	-/-
254	Vata ceulozna od 250 gr.	2070	-/-
255	Andol tbl. 500x300	4	-/-
256	Zavoj individualen tip 1	1400	-/-
257	Zavoj kaliko 15x5	440	-/-
258	Tbl. Ampicillin retard 20x350	20	ПЗУ Аптека Еурофарм Битола (Здравствен дом аптека) Крушево
259	Cap.Ampicilin 16x500mg.	8	-/-
260	Drag.Bilax x20mg.	21	-/-
261	Amp. Diazepam x10	72	-/-
262	Sup.Bilox	1	-/-
263	Amp.Corlan Lanicol	63	-/-
264	Tbl.Kompensan x20	18	-/-
265	Sup.Niflam	2	-/-
266	Tbl.Verapamil 40mg.	40	-/-
267	Amp.Reglan x30	1	-/-
268	Ung.Lokakorten	1	-/-
269	Tbl. Phenobarbiton a 15 gr.	2	-/-
270	Tbl. Lidaprim x480mg.	20	-/-
271	Vata sanitetska a 1kg.	1	-/-
272	Spric conc a 1 l.	5	-/-
273	Instenon dr.	1	-/-
274	B1 amp 100x10	14	-/-
275	Brinertin dr.	6	-/-
276	Sulfasol dr.	10	-/-
277	Hlorafenikol	11	-/-
278	Jakokorten ung.	5	-/-
279	Metil dopa tbl.	6	-/-
280	Compensan tbl.	13	-/-
281	Reglan tbl.	5	-/-
282	Metilgoprevin amp.	1	-/-
283	Redergin amp.	3	-/-
284	Reglan amp.	8	-/-
285	Proculin 800000	107	-/-
286	Diklofenak amp.	28	ЈЗУ Здравствен дом Берово
287	Ibubrufen drag.	10	-/-
288	Lanicor amp.	4	-/-
289	Pholcodil sirup za deca	2	-/-
290	Plivit AD sirup	20	-/-
291	Proculin tbl. 50x40	11	-/-
292	Solkoseril gel 5 gr.	5	-/-
293	Decotal krema	20	-/-
294	Vloski	12	-/-
295	Zavoj 12x5	40	-/-
296	Zavoj 15x5	60	-/-
297	Fortapen amp.	39	-/-
298	Amiofillinium retard cap.	8	-/-
299	Vitamin C x 250	4	ЈЗУ Здравствен дом Веница

300	Atropin sulfat x50	12	-/-
301	Hanzaplast	200	-/-
302	Penicillin 800000	36	-/-
303	Andol tbl.	1	-/-
304	Leukoplast	210	-/-
305	Lidokain chlorid amp.	3	-/-
306	Triagolini marami	56	-/-
307	Lemod solu	5	-/-
308	Vitamin B6 50x50mg.	1	JЗУ Здравствен дом Радовиш
309	Ospen 30x1000	10	-/-
310	Cafetin 500x500	10	-/-
311	Linex 16	6	-/-
312	Cinedil x50	60	-/-
313	Hidrociklin 5 gr.	20	-/-
314	Fortapen 10x800	15	-/-
315	Niflam 25x50mg	10	-/-
316	Corlan x10	1	-/-
317	Lomod 15x20	2	-/-
318	Cerson 10x5mg.	5	-/-
319	Myoflex x20	10	-/-
320	Aspirin baer 30x100	80	-/-
321	Luminal 5x220	8	-/-
322	Luminal Phenobarbiton	2	-/-
323	Ketonal ung	20	-/-
324	Doksicilin 100x100	5	-/-
325	Sinepres x50	10	-/-
326	Plivit D3 sol	10	-/-
327	Pholcodin capsx30	10	-/-
328	Galoplast 5x5	8	-/-
329	Lanceti	400	-/-
330	Mileril igli	250	-/-
331	Baralgin x500	47	JЗУ Здравствен дом Струмица
332	Baralgin x20	40	-/-
333	Karbapin 200mg.	10	-/-
334	Acetisal	9	-/-
335	Benzil benzoat	3	-/-
336	Benil 0,5%	6	-/-
337	De-sul 1 l.	5	-/-
338	Gaza 100x80cm	100	-/-
339	Zavoj kaliko 8x5	690	-/-
340	Vata cik-cak 100gr.	20	-/-
341	Zavoj kaliko 6x5 cm	160	-/-
342	Zavoj kaliko 5x5cm.	60	-/-
343	Hanzaplast 10x40cm	1000	-/-
344	Leukoplast 5x5	30	-/-
345	Lignin	2	-/-
346	Gipsen zavoj 10x5	175	-/-
347	Ampicilin 250x100	15	JЗУ Здравствен дом Демир Хисар
348	Antitetanicus x1	10	-/-
349	Gaza od 1m.	600	-/-
350	Zavoj 10x5	1200	-/-
351	Hanzaplast 10x4	900	-/-
352	Zavoj 6x5	1600	-/-

353	Birplast 5x5	15	-/-
354	Aqua redestilata 50x5	18	-/-
355	Procolin 800000x10	25	-/-
356	Analgin a 2ml.	40	JЗУ Здравствен дом Ресен
357	Analgin a 5 ml.	6sc20br	-/-
358	Torekan amp.	15	-/-
359	Spazmex ampuli	6	-/-
360	Glikoza amp.37%	20br.	-/-
361	Redergin amp	36br.	-/-
362	Reglan amp.x30	5br.	-/-
363	Vitamin B6 amp.	20br.	-/-
364	Fortapen amp	39sc20br	-/-
365	Sunepres x 50	30	-/-
366	Streptocozol	3	-/-
367	Erason a 10	4	-/-
368	Moduretik tbl.	20br.	-/-
369	Cat gut konci	8	-/-
370	Concentrat x10	9	-/-
371	Igli hirurski	10	-/-
372	Gaza od 1m.	385	-/-
373	Zavoj 6x5	200	-/-
374	Zavoj 10x5	1500	-/-
375	Zavoj 8x5	1050	-/-
376	Zavoj 5x5	1440	-/-
377	Gaza 25cm	70	-/-
378	Vata 250gr	10	-/-
379	Leukoplast 5x2	20	-/-
380	Gas maski	53	-/-
381	Torbi za prva pomos	7	-/-
382	Vetrofki	18	-/-
383	Komplet odela	19	-/-
384	Cevli	10	-/-
385	Feneri	1	-/-
386	Nosila	1	-/-
387	Mantili	2	-/-
388	Torba za li.komplet	12	-/-
389	Torba za brza pomos	1	-/-
390	Komplet za LTD	40	-/-
391	Dotimeter	2	-/-
392	Plasticni torbi	8	-/-
393	Ergotil amp(Spazmex)	10	-/-
394	Tbl. Aldactone 100x30	10	JЗУ Општа болница Депо за лекови Струга
395	Drag.Polibevit x 30	18	-/-
396	Tbl. Diklofenak 50 mg.	60	-/-
397	Eurax 10	10	-/-
398	Amp.Dilacor 30	15	-/-
399	5NOK	30	-/-
400	Tbl. Phenergon	5	-/-
401	Drag.Sinepres x 50	34	-/-
402	Caps.Vibramicin 100x100	20	-/-
403	Tbl. Vitamin B6 x20	1	-/-
404	Tbl.Vitamin Cx10	50	-/-

405	Amp. Atropin sulfx10	8	-/-
406	Amp. Dilacor x5(Lanacor)	28	-/-
407	Amp.Vitamin B-12 50x500	1	-/-
408	Amp.Vitamin B-6 x50	2	-/-
409	Etil alkohol-Etanol x10	450	-/-
410	Glicerín x1 litar	5	-/-
411	Sol. Hidrogen 30x1litar	5	-/-
412	Lanacor tbl.	10	JЗУ Општа болница Охрид
413	Linex cap.	30	-/-
414	Saniplast 5x5sm	100	-/-
415	Spriti vini conc.	400	-/-
416	Spric A2 cm.	300	-/-
417	Jugocilin amp x 50	3	-/-
418	Kristalicin amp.1000000x50	10	-/-
419	Karbo medicinalis tbl.	50	-/-
420	Albendazol tbl.60x200mg.	2	ПЗУ аптека Градска аптека Струмица - Подружница Аптека Градска аптека Дебар
421	Aldizem tbl.30x90	30	-/-
422	Aldizem tbl.30x60	30	-/-
423	Augmentin sir.156 Klamox	50	-/-
424	Augmentin tbl.21x375mg.	10	-/-
425	Ampicilin cap. 16x500	30	-/-
426	Amyzol tbl.30x25mg.	15	-/-
427	Artein tbl.20x20mg.	5	-/-
428	Atenolol 15x100mg.	50	-/-
429	Augumentin sir.312 Klamox	10	-/-
430	Augumentin tbl.14x1	10	-/-
431	Baralgin tbl.x10	196	-/-
432	Benil sol 0,5%	30	-/-
433	Bivacin pulv.5gr.	10	-/-
434	Borogal krem 25gr.	20	-/-
435	Carbamazepin 50x200 mg.	20	-/-
436	Cefalexin 100x250 mg.	10	-/-
437	Cefalexin kap.100x500mg.	30	-/-
438	Citeral tbl.10x250mg.	20	-/-
439	Citeral tbl.10x500mg.	20	-/-
440	Diazepam drag.30x5mg.	20	-/-
441	Doksociklin kaps 100x100	10	-/-
442	Dulcolax supp.za deca	40	-/-
443	Efedrin hydrochlorid sol1%	90	-/-
444	Enalapril tbl.20x20mg.	20	-/-
445	Folan tbl.x20	30	-/-
446	Furosemid tbl.10x40mg	10	-/-
447	Gastal tbl.60x750mg.	5	-/-
448	Holesta tbl.30x20mg.	10	-/-
449	Holesta tbl.30x40mg.	5	-/-
450	Linex kaps. X16	30	-/-
451	Litium karbonat tbl.100x300	10	-/-
452	Mebendazol tbl.6x100mg.	20	-/-
453	Moditen drag.	10	-/-
454	Nifedipin tbl.50x10mg.	2	-/-
455	Norfloksacin tbl.14x400mg.	10	-/-

456	Novonorm tbl.30x0,5 mg.	5	-/-
457	Omeprazol14x20 mg.	50	-/-
458	Ospen tbl.30x1000	10	-/-
459	Ospen tbl.30x1500	10	-/-
460	Ospen sir.750ml.	10	-/-
461	Otol -H sol za uvo	10	-/-
462	Otomycin sola 10 ml.	20	-/-
463	Plivit P amp.50x5ml.	2	-/-
464	Ranitidin tbl.20x150mg.	4	-/-
465	Salbutamol sir.	20	-/-
466	Salbutamol (Ventolin)spray	30	-/-
467	Salofalk tbl. 100x500mg.	3	-/-
468	Spiritus conc.96%a 1l	50	-/-
469	Statex tbl.28x10mg.	10	-/-
470	Statex tbl.28x20mg.	10	-/-
471	Stediril	100	-/-
472	Sulfurna mast 50gr.	80	-/-
473	Sulpirid kaps.30x50	40	-/-
474	Sumamed tbl.6x250ng.	3	-/-
475	Tegretol tbl.30x400mg.	18	-/-
476	Tramadol sol.100mg/ml.	20	-/-
477	Trental drag.20x400mg.	5	-/-
478	Trianol kaps.30x25mg.	5	-/-
479	Trodon kaps.	150	-/-
480	Tubocin kaps.100x300 mg.	3	-/-
481	Vitamin B6 amp.50x2ml.	2	-/-
482	Vitamin C tbl.30x50 mg.	100	-/-
483	Voltaren retard tbl.	10	-/-
484	Zavoj 5x5	30	-/-
485	Zavoj 5x8	50	-/-
486	Zimox tbl. 30x250/25mg.	20	-/-
487	Ospamoh 500x1000	880	ЈЗУ Градска аптека 8-ми Март Делчево
488	Palin cap. 200mg.	8	-/-
489	Pipegal 200mg.	1	-/-
490	Ac.Borikum	5	-/-
491	Sal Butamol x60	16	-/-
492	Lidaprim 480mg.	58	-/-
493	Lidaprim 120	97	-/-
494	Dramina	18	-/-
495	Bilah	10	-/-
496	H2O2 30%	30	-/-
497	KMPO4	3	-/-
498	Medicin Bentin	10	-/-
499	Magnezium sulfat	5	-/-
500	Spirt koncentrat	144	-/-
501	Biplastik x15	80	-/-
502	Biplastik x20	150	-/-
503	Zavoj 10x15	200	-/-
504	Leukoplast x15	50	-/-
505	Prv zavoj	1180	-/-
506	Lignin	1	-/-
507	Maski za lice	980	-/-
508	Triaglesti marami	100	-/-

509	Vata 250gr.	100	-/-
510	Vata 1000 gr	150	-/-
511	Zavoj 6x15	300	-/-
512	Zavoj 8x5	300	-/-
513	Zavoj 12x5	200	-/-
514	Melleril 25x30	2	-/-
515	Thioril 25x500 mg.	4	-/-
516	Zavoj 10x5	300	-/-
517	Evitromicilin 250x16	1	-/-
518	Acetysal tbl.20x500	336	JZO Гратска аптека 16-ти Јуни Кавадарци
519	Paracetamol tbl.500	118	-/-
520	Hikoncil caps100x500	20	-/-
521	Ospamox tbl.1000	14	-/-
522	Ampicilin cap.100x500	10	-/-
523	Analgin tbl.10x500	196	-/-
524	B-Compleks x1000	100	-/-
525	Doksiciklin caps.x100	5	-/-
526	Almacin caps.100x500	15	-/-
527	Beologent ung.a 15 gr.	1	-/-
528	Lidaprim sirup	40	-/-
529	Nystatin sol	12	-/-
530	Cefaleksin caps100x500	6	-/-
531	Parsedil drag.15x75	3	-/-
532	Toplomeri humani	70	-/-
533	Lanolini anzicirici	20	-/-
534	Alkohol od 1 l.(Spiritus vini)	110	-/-
535	Vazelini	35	-/-
536	Kutii plasticni a 100 gr.	100	-/-
537	Palin a 200	8	JЗУ Здравствен дом Крива Паланка
538	Andol 15x100	2	-/-
539	Doxicicilin x100	15	-/-
540	Gaza 100x80	49	-/-
541	Gaza 1/2	90	-/-
542	Gelusil lac	1	-/-
543	Chidroicilin a 5 gr.	100	-/-
544	Vata 1 kg.	37	-/-
545	Vermox 6x100	5	-/-
546	Verplas 5x5	5	-/-
547	Ampicilin cap.16x500	15	-/-
548	Chlortanphenicol ung.	1	-/-
549	Vata a 1000gr.	12	-/-
550	Buskopen	2	-/-
551	Cap.Eutizon 50x400mg.	69	Медицински центар (Градска аптека) Куманово
552	Drag.Apaurin 30x5 mg.	127	-/-
553	Drag. Diazepam 30x5 mg.	100	-/-
554	Tbl. Enalapril 20x20mg.	1	-/-
555	Tbl.Nifedipin 50x10mg.	110	-/-
556	Tbl. Baralgin 10x500mg.	237	-/-
557	Tbl. Diklofenak 20x25mg.	10	-/-
558	Cap.Linex x16	18	-/-
559	Tbl. Myoflex 20x250mg.	16	-/-

560	Tbl. Ulcodin 20x150 mg.	12	-/-
561	Tbl. Efloran 10x400mg.	43	-/-
562	Tbl. Naklofen 20x100mg.	30	-/-
563	Spray Geocorton	38	-/-
564	Ung. Garamicin p.o.5gr.	30	-/-
565	Ung. Synopen	1	-/-
566	Cap. Ampicilin 100x250mg.	32	-/-
567	Cap. Ampicilin 16x250mg.	18	-/-
568	Cap. Ampicilin 100x500mg.	154	-/-
569	Tbl. Ospamox 1000x500mg.	764	-/-
570	Cap. Tubocin 100x300mg.	64	-/-
571	Cap. Doxiciklin 100x100mg	5	-/-
572	Tbl. Andol 300x500mg.	10	-/-
573	Tbl. Aspirin 20x250mg.	20	-/-
574	Sir. Amoxicillin 250mg/5ml.	120	-/-
575	Tbl. Aspirin 20x500mg.	50	-/-
576	Amp. Heparin 50x5ml.	20	-/-
577	Amp. Vit B12 500x100x1ml.	32	-/-
578	Amp. Benzacilin 1,2x10	5	-/-
579	Amp. Jugocivin 800000x50	36	-/-
580	Amp. Fortapen 100x1ml.	180	-/-

1874.

Врз основа на член 54 став 2 и член 54-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.07.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА МИНИ-
СТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенцијата за енергетика на Република Македонија му престанува користењето на движна ствар:

- возило тип Форд Ескорт XR3 16V со број на шасија WFOBXXGCABNB06487 со година на производство 1992 година и сила на моторот 96 kW, зафатнина на моторот од 1796 cm³ и седишта 4+1.

Член 2

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава без надомест на трајно користење на Министерството за внатрешни работи.

Член 3

Директорот на Агенцијата за енергетика на Република Македонија склучува договор со министерот за внатрешни работи, со кој ќе се уредат правата и обврските за движната ствар од член 1 на оваа одлука која се дава на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-3196/1
13 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1875.

Врз основа на член 11, став 1 точка 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07 и 83/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.07.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
УПОТРЕБА НА СРЕДСТВА ОСТВАРЕНИ ОД РА-
БОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА
СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН
ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА
ФИНАНСИСКАТА 2009 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност Одлуката за употреба на средства остварени од работењето на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија за финансиската

2009 година, бр.02-8484/14-2 од 10.05.2010 година, на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-3342/1
13 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1876.

Врз основа на член 93 од Законот за водостопанствата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/03, 95/05 и 103/08) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08 и 10/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВА-
ЊЕ НА ВОДОСТОПАНСТВО „БИТОЛСКО ПОЛЕ“
– БИТОЛА

Член 1

Во Одлуката за основање на Водостопанство „Битолско Поле“ – Битола („Службен весник на Република Македонија“ бр. 114/09) во членот 4 воведната реченица се менува и гласи:

„Одборот на корисници на вода (во натамошниот текст: Одбор) на Водостопанство „Битолско Поле“ – Битола, се состои од 5 члена и тоа:“

Во алинеите 3 и 4 бројот „2“ се заменува со бројот „1“.

Член 2

Член 5 се менува и гласи:

„За членови на првиот одбор на Водостопанство „Битолско Поле“ – Битола се именуваат:

1. Бентовски Петар од Битола,
2. Јосевски Љупчо од Битола,
3. Танас Цветковски од Битола,
4. Пеце Аврамовски од Новаци,
5. Стевче Пивковски од Могила.

За претседавач на Одборот на корисници на вода на Водостопанство „Битолско Поле“ – Битола се именува Бентовски Петар.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3646/1
22 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Абдилаќим Адеми, с.р.

1877.

Врз основа на член 54 став 2 и член 54-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.07.2010 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ИНСТИТУТОТ ЗА ДУХОВНО НАСЛЕДСТВО НА АЛБАНЦИТЕ****Член 1**

Со ова одлука на досегашниот корисник Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија му престанува користењето на движна ствар моторно возило марка Ауди 80.1.8 С, регистарски број СК-411-ПД, број на шасија ЊАУ3338А3-ЛА273397, број на мотор - ЈН 389089, година на производство 1990, боја црна, сила во КН 66, волумен во см3-1781.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на времено користење за период од една година без надомест, на Институтот за духовно наследство на Албанците.

Член 3

Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија склучува договор со директорот на Институтот за духовно наследство на Албанците, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-3707/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1878.

Врз основа на член 20 став 1 и 27-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.08/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.07.2010 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР****Член 1**

Во Одлуката за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „ЈАСЕН“-Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр.86/08), во член 2 зборот „две“ се заменува со зборот „четири“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-3720/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1879.

Врз основа на член 54 став 2 и 54-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.07.2010 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ БИТОЛА****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користењето на движните ствари, со следните карактеристики:

Вид: Патничко моторно возило;
Марка: VW Caravella;
Број на шасија: WV2ZZZ70ZPH025309;
Година на производство: 1996;
KW: 55
Cm3: 2370

Вид: Патничко моторно возило;
Марка: VW Caravella;
Број на шасија: WV2ZZZ70ZVN131116;
Година на производство: 1997;
KW: 57
Cm3: 2371

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ Битола.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со ректорот на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-3726/1
13 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1880.

Врз основа на член 8 став 1 алинеја 6 од Законот за катастар на недвижностите („Службен весник на Република Македонија” бр. 40/08), и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08 и 10/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.07.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА
ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени од значење на Република Македонија се утврдуваат работите на ажурирање на геодетските подлоги за изработка на урбанистичка планска документација околу изворите на геотермални води во Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3732/1
 13 јули 2010 година
 Скопје

Заменик на претседателот
 на Владата на Република
 Македонија,
 м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1881.

Врз основа на член 26 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија” бр. 7/08 и 67/2010), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 13.07.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ДА-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА СТОПАНСКИ РИБО-
ЛОВ НА РИБИТЕ ОД РИБОЛОВНАТА ЗОНА НА ВЕ-
ШТАЧКОТО ЕЗЕРО – АКУМУЛАЦИЈА МАНТОВО

1. Предмет на јавниот конкурс е давање на концесија за стопански риболов на рибите од риболовната зона на вештачкото езеро – акумулација Мантово.

Рибите од риболовната зона на вештачкото езеро – акумулација Мантово се даваат на концесија за период од шест години.

2. Право на поединечно учество на конкурсот имаат домашни и странски правни лица кои ги исполнуваат следните услови:

- се регистрирани за дејност рибарство;
- имаат вработено најмалку едно лице со високо образование од областа на природните науки (рибарство) или склучен договор за соработка со научна или образовна установа од областа на рибарството и
- располагаат со минимум опрема потребна за вршење риболов утврдена во риболовната основа.

3. Висината на надоместокот за концесија на риболовната зона на вештачкото езеро – акумулација Мантово за изведување на стопанскиот риболов за шест години изнесува минимум 888.000,00 (осумстотини осумдесет и осум илјади) денари или 148.000,00 (сто шетириесет и осум илјади) денари на годишно ниво.

Концесијата се плаќа на шест еднакви годишни рати од кои првата рата се плаќа со потпишување на договорот.

4. Критериуми за избор на најповолен понудувач се:

- висина на понуден надомест за концесија 70 бодови
- седиште на правно лице 10 бодови
- број на вработени 10 бодови
- предлог план за инвестиции 10 бодови.

Начинот на бодирање на критериумите за избор ќе биде содржан во тендерската документација.

5. Заинтересираните правни лица кон понудата на овој конкурс треба да поднесат писмени докази за исполнување на условите од точка 2 на овој конкурс, предлог план за вршење стопански риболов изработен во согласност со риболовната основа за вештачкото езеро – акумулација Мантово и предлог план за инвестиции.

6. Постапката за јавен конкурс за давање на рибите на концесија ја спроведува комисија формирана од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

7. Комисијата ја подготвува тендерската документација во рок од седум дена од денот на објавување на јавниот конкурс и истата ќе може да се подигне од архивата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

8. Понудите заедно со потребната документација се доставуваат до Владата на Република Македонија преку Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

9. Јавниот конкурс трае 52 дена од денот на неговото објавување вклучувајќи го и денот на објавувањето.

10. Постапката за избор на најповолен понудувач ќе се спроведе и доколку на конкурсот конкурира само едно правно лице.

11. Јавниот конкурс ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”, во најмалку две јавни гласила и на web – страната на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр.51-3788/1
 13 јули 2010 година
 Скопје

Заменик на претседателот
 на Владата на Република
 Македонија,
 м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1882.

Врз основа на член 26 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија” бр. 07/08 и 67/10), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 13 јули 2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ДА-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА СТОПАНСКИ РИБО-
ЛОВ НА РИБИТЕ ОД РИБОЛОВНОТО ПОДРАЧЈЕ
ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО

1. Предмет на јавниот конкурс е давање на концесија на рибите од риболовното подрачје Дојранско Езеро.

Рибите од риболовното подрачје Дојранско Езеро се даваат на концесија за период од шест години.

2. Право на поединечно учество на конкурсот имаат домашни и странски правни лица кои ги исполнуваат следните услови:

- се регистрирани за дејност рибарство;
- имаат вработено најмалку едно лице со високо образование од областа на природните науки (рибарство) или склучен договор за соработка со научна или образовна установа од областа на рибарството и
- располагаат со минимум опрема потребна за вршење риболов утврдена во риболовната основа.

3. Висината на надоместокот за концесија на риболовното подрачје Дојранско Езеро за изведување на стопанскиот риболов за шест години изнесува минимум 7.980.000,00 (седум милиони деветстотини и осумдесет илјади) денари или 1.333.000,00 (еден милион триста тринаесет и три илјади) денари на годишно ниво.

Концесијата се плаќа на шест еднакви годишни рати од кои првата рата се плаќа со потпишување на договорот.

4. Критериуми за избор на најповолен понудувач се:

- | | |
|---|------------|
| - висина на понуден надомест за концесија | 70 бодови |
| - седиште на правно лице | 10 бодови |
| - број на вработени | 10 бодови |
| - предлог план за инвестиции | 10 бодови. |

Начинот на бодирање на критериумите за избор ќе биде содржан во тендерската документација.

5. Заинтересираните правни лица кон понудата на овој конкурс треба да поднесат писмени докази за исполнување на условите од точка 2 на овој конкурс, предлог план за вршење стопански риболов изработен во согласност со риболовната основа за Дојранското Езеро и предлог план за инвестиции.

6. Постапката за јавен конкурс за давање на рибите на концесија ја спроведува комисија формирана од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

7. Комисијата ја подготвува тендерската документација во рок од седум дена од денот на објавување на јавниот конкурс и истата ќе може да се подигне од архивата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

8. Понудите заедно со потребната документација се доставуваат до Владата на Република Македонија преку Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

9. Јавниот конкурс трае 52 дена од денот на негово објавување вклучувајќи го и денот на објавувањето.

10. Постапката за избор на најповолен понудувач ќе се спроведе и доколку на конкурсот конкурира само едно правно лице.

11. Јавниот конкурс ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“, во најмалку две јавни гласила и на web – страната на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-3794/1
13 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1883.

Врз основа на член 26 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 07/08 и 67/10), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 13 јули 2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ДА-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА СТОПАНСКИ РИБО-
ЛОВ НА РИБИТЕ ОД РИБОЛОВНОТО ПОДРАЧЈЕ
ПРЕСПАНСКО ЕЗЕРО

1. Предмет на јавниот конкурс е давање на концесија на рибите од риболовното подрачје Преспанско Езеро.

Рибите од риболовното подрачје Преспанско Езеро се даваат на концесија за период од шест години.

2. Право на поединечно учество на конкурсот имаат домашни и странски правни лица кои ги исполнуваат следните услови:

- се регистрирани за дејност рибарство;
- имаат вработено најмалку едно лице со високо образование од областа на природните науки (рибарство) или склучен договор за соработка со научна или образовна установа од областа на рибарството и
- располагаат со минимум опрема потребна за вршење риболов утврдена во риболовната основа.

3. Висината на надоместокот за концесија на риболовното подрачје Преспанско Езеро за изведување на стопанскиот риболов за шест години изнесува минимум 10.752.000,00 (десет милиони седумстотини педесет и две илјади) денари или 1.792.000,00 (еден милион седумстотини деведесет и две илјади) денари на годишно ниво.

Концесијата се плаќа на шест еднакви годишни рати од кои првата рата се плаќа со потпишување на договорот.

4. Критериуми за избор на најповолен понудувач се:

- | | |
|---|------------|
| - висина на понуден надомест за концесија | 70 бодови |
| - седиште на правно лице | 10 бодови |
| - број на вработени | 10 бодови |
| - предлог план за инвестиции | 10 бодови. |

Начинот на бодирање на критериумите за избор ќе биде содржан во тендерската документација.

5. Заинтересираните правни лица кон понудата на овој конкурс треба да поднесат писмени докази за исполнување на условите од точка 2 на овој конкурс, предлог план за вршење стопански риболов изработен во согласност со риболовната основа за Преспанското Езеро и предлог план за инвестиции.

6. Постапката за јавен конкурс за давање на рибите на концесија ја спроведува комисија формирана од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

7. Комисијата ја подготвува тендерската документација во рок од седум дена од денот на објавување на јавниот конкурс и истата ќе може да се подигне од архивата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

8. Понудите заедно со потребната документација се доставуваат до Владата на Република Македонија преку Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

9. Јавниот конкурс трае 52 дена од денот на негово-то објавување вклучувајќи го и денот на објавувањето.

10. Постапката за избор на најповолен понудувач ќе се спроведе и доколку на конкурсот конкурира само едно правно лице.

11. Јавниот конкурс ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“, во најмалку две јавни гласила и на web – страната на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-3796/1
13 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1884.

Врз основа на член 20, став 1 и 27-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 20.07.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНА СТВАР НА ГРАДСКАТА БИБЛИОТЕКА „БОРКА ТАЛЕСКИ“ - ПРИЛЕП

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник, Националната установа Центар за култура „Марко Цепенков“-Прилеп, му престанува користењето на недвижната ствар и тоа во:

Зграда 1
влез 1, сутерен, просторија 1 и 2 со вкупна внатрешна површина од 38 м²,
влез 4, приземје, површина под ходник и скали со вкупна внатрешна површина од 27 м²,
влез 4, кат 1 со вкупна внатрешна површина од 672 м²,
влез 4 мезанин или меѓукат со вкупна внатрешна површина од 53 м²,
влез 4 поткровје со вкупна внатрешна површина од 189 м² и

Зграда 2

влез 1 приземје гаража со вкупна внатрешна површина од 21 м², евидентирана во Имотниот лист бр. 34711, лоцирана на катастарска парцела бр.13601/1, за Катастарска општина Прилеп во зграда 1 и во зграда 2, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење, без надоместок, на Градската библиотека „Борка Талески“ – Прилеп, за реализација на културни цели.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Националната установа Центар за култура „Марко Цепенков“ – Прилеп и Градската библиотека „Борка Талески“ - Прилеп, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-3811/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

1885.

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08 и 77/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.07.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ЛЕКОВИ ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ НА ЈАВНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука се отстапуваат 1.260 скатули FENTANYL amp. 5x2 ml. од стоковните резерви на јавни здравствени установи, без надомест.

Член 2

Количините и јавните здравствени установи на кои им се отстапува FENTANYL amp. 5x2 ml. се дадени во Преглед кој е составен дел на оваа одлука.

Член 3

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-3853/1
13 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

Преглед

Назив на јавна здравствена установа	Град	Име на артикал	Производител	Количина	Рок
Јавна здравствена установа - Клиничка болница	Битола	Fentanyl amp.5x2ml.	Janssen	60	01.08.2010
Јавна здравствена установа - Општа болница	Кавадарци	Fentanyl amp.5x2ml.	Janssen	10	01.08.2010
Јавна здравствена установа - Општа болница	Кичево	Fentanyl amp.5x2ml.	Janssen	10	01.08.2010
Јавна здравствена установа - Општа болница	Куманово	Fentanyl amp.5x2ml.	Janssen	80	01.08.2010
Јавна здравствена установа - Унив.кл.Уво,нос и грло	Скопје	Fentanyl amp.5x2ml.	Janssen	50	01.08.2010
Јавна здравствена установа - Унив.кл.Гиникол. и акушер.	Скопје	Fentanyl amp.5x2ml.	Janssen	200	01.08.2010
Јавна здравствена установа - Унив.кл.КАРИЛ	Скопје	Fentanyl amp.5x2ml.	Janssen	200	01.08.2010
Јавна здравствена установа - ГОБ „8 ми Септември“	Скопје	Fentanyl amp.5x2ml.	Janssen	200	01.08.2010
Јавна здравствена установа - Спец.бол.за гиникол.и акуш.	Скопје	Fentanyl amp.5x2ml.	Janssen	20	01.08.2010
Јавна здравствена установа - Општа болница	Охрид	Fentanyl amp.5x2ml.	Janssen	20	01.08.2010
Јавна здравствена установа - Спец.бол.Св.Еразмо	Охрид	Fentanyl amp.5x2ml.	Janssen	50	01.08.2010
Јавна здравствена установа - Општа болница	Прилеп	Fentanyl amp.5x2ml.	Janssen	20	01.08.2010
Јавна здравствена установа - Општа болница-бол.аптека	Струга	Fentanyl amp.5x2ml.	Janssen	20	01.08.2010
Јавна здравствена установа - Клиничка болница	Тетово	Fentanyl amp.5x2ml.	Janssen	300	01.08.2010
Јавна здравствена установа - Клиничка болница	Штип	Fentanyl amp.5x2ml.	Janssen	20	01.08.2010

1886.

Врз основа на член 23 став 1 алинеја 5 и став 2 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 13 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ТЕТОВО

1. На Бари Шабани му се утврдува престанок на функцијата државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Тетово, поради неговиот избор на друга функција.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22 – 3472/2
13 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1887.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2006 и 57/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА КПУ КАЗНЕНО- ПОПРАВЕН ДОМ ИДРИЗОВО СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО ВЕЛЕС

1. За заменик на директорот на КПУ Казнено -поправен дом Идризово со Отворено одделение во Велес се именува Беким Реџеми.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22-4080/1
13 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1888.

Врз основа на член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СПЕЦИЈАЛЕН ПРЕТСТАВНИК НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРАШАЊА ОД ОБЛАСТА НА ЕВРОПСКИТЕ ИНТЕГРАЦИИ

1. Дејан Ѓоршоски се разрешува од должноста специјален претставник на Владата на Република Македонија за прашања од областа на европските интеграции, на негово барање, заклучно со 31 јули 2010 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22-4116/1
13 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1889.

Врз основа на член 12 став 1 од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ

1. Елизабета Чингаровска се разрешува од должноста директор на Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22-4125/1
13 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1890.

Врз основа на член 12 став 1 од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ

1. За вршител на должноста директор на Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати се именува Добринка Кулаковска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 22-4126/1
13 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1891.

Врз основа на член 10 став 1 од Законот за државен пазарен инспекторат („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2007 и 81/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ

1. Виктор Дерменчиев се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Државниот пазарен инспекторат, орган во состав на Министерството за економија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22-4127/1
13 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1892.

Врз основа на член 10 став 1 од Законот за државен пазарен инспекторат („Службен весник на Република Македонија бр.24/2007 и 81/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ

1. За директор на Државниот пазарен инспекторат, орган во состав на Министерството за економија, се именува Елизабета Чингаровска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22-4128/1
13 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1893.

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.07.2010 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА УСЛОВЕН ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2010/2011 ГОДИНА

I. Појдовна основа

Програмата за условен паричен надоместок за средно образование има за цел подобрување на пристапот и квалитетот на образованието за ученици во средно образование од домаќинства кои се корисници на право на социјална парична помош.

Со оваа програма ќе се обезбедат дополнителни парични надоместоци за учениците, кое право е условено со запишување и посетување на средното образование и има за цел да го зголеми бројот на лица запишани во средно образование од домаќинства корисници на правото на социјална парична помош, како и реализацијата на задолжително средно образование во Република Македонија.

Оваа програма ќе се спроведува за учебната година септември 2010 / јуни 2011 година.

II. Корисници

Корисници на оваа програма се ученици од домаќинства кои се корисници на право на социјална парична помош и од домаќинства на кои поради работно ангажирање за извршување на јавни работи времено им мирува правото на социјална парична помош (во понатамошниот текст: корисник).

Корисникот остварува условен паричен надоместок за средно образование доколку:

- не остварува право на детски додаток, согласно Законот за заштита на децата;
- е запишан во средно училиште и
- е на средношколска возраст, согласно Законот за средно образование.

Корисникот користи условен паричен надоместок за средно образование под следните услови:

- се додека е редовен ученик и
- присуствува на најмалку 85% од вкупниот број на часови предвидени со училишниот распоред и програма.

Условениот паричен надоместок за средно образование престанува во следните случаи:

- корисникот матурирал од средно училиште или повеќе не е на средношколска возраст;
- корисникот го прекинал посетувањето на средно училиште;
- доколку надоместокот е остварен врз основа на неистинити или нецелосни податоци;
- корисникот остварил право на детски додаток и
- родителот/старателот или носителот на правото на социјална парична помош поднесе барање за престанок на условениот паричен надоместок за средно образование.

Родителот/старателот има обврска да извести за секоја промена која се однесува на:

- промена за статусот на член на домаќинството за корисникот;

- промена на училиште (корисникот го променил или го напуштил училиштето);
- промена на носителот за исплата и
- промена на домашната адреса.

III. Мерки

Годишниот износ на условениот паричен надоместок за средно образование во учебната 2010/2011 година по корисник изнесува 12.000 МКД.

Надоместокот ќе се исплаќа за корисниците на двомесечна основа. За да се оцени најдобриот модел за поттикнување на корисниците за исполнување на условите за користењето на условен паричен надоместок за средно образование, оваа програма ќе се имплементира преку четири различни модалитети на исплата – два поврзани со периодот на исплата и мотивацијата за завршување на училишна година (еднакви исплати на надоместокот во секое тримесечје или пониски исплати на почетокот на училишната година, а повисоки на крајот) и два поврзани со примателот на надоместокот (родител/старател или носител на правото на социјална парична помош).

Модалитети на исплата

- Квартален начин на плаќање со нееднакви износи
- 1-ва исплата (декември) 2.000 МКД
- 2-ра исплата (февруари) 2.000 МКД
- 3-та исплата (мај) 2.000 МКД
- 4-та исплата (јули) 6.000 МКД

- Квартален начин на плаќање со еднакви износи

- 1-ва исплата (декември) 3.000 МКД
- 2-ра исплата (февруари) 3.000 МКД
- 3-та исплата (мај) 3.000 МКД
- 4-та исплата (јули) 3.000 МКД

Модалитети за примателот на надоместокот

- исплата на носител на право на социјална парична помош
- исплата на мајката/старателот

Со примена на статистички методи на избор, беа одредени општините во кои ќе се применуваат различните модели на исплата и приматели на надоместокот и тоа:

Модалитети	Плаќање со еднакви износи	Плаќање со нееднакви износи
Исплата на мајката/старателот	Арачиново	Битола
	Брвеница	Вевчани
	Бутел	Гостивар
	Велес	Дебар
	Виница	Дојран
	Врапчиште	Ѓорче Петров
	Гази Баба	Зајас
	Градско	Кратово
	Демир Капија	Крушево
	Илинден	Липково
	Конче	Маврово-Ростуша

	Крива Паланка	Неготино
	Осломеј	Новаци
	Пехчево	Пласница
	Прилеп	Пробиштип
	Росоман	Радовиш
	Чаир	Ресен
	Чашка	Сопиште
	Чешиново – Облешево	Старо Нагоричане
	Чучер Сандево	Струга
	Штип	Центар - Скопје
Исплата на носителот на правото на социјална парична помош		
	Богданци	Аеродром
	Валандово	Берово
	Дебарца	Боговиње
	Делчево	Босилово
	Долнени	Василево
	Другово	Вранешница
	Зелениково	Гевгелија
	Зрновци	Демир Хисар
	Јегуновце	Желино
	Кавадарци	Карбинци
	Кисела Вода	Карпош
	Кочани	Кичево
	Могила	Кривогаштани
	Охрид	Куманово
	Петровец	Лозово
	Сарај	Македонска Каменица
	Свети Николе	Македонски Брод
	Студеничани	Ново Село
	Теарце	Ранковце
	Тетово	Струмица
	Центар Жупа	Шуто Оризари

Поднесување на барање

Корисниците на социјална парична помош треба за поднесат барање за остварување на условен паричен надоместок за средно образование до 30 септември 2010 година. За корисниците на кои ќе им се одобри условен паричен надоместок, ќе се смета дека се вклучени во оваа програма од 1 септември 2010 година. Исплатата на паричниот надоместок ќе се врши се додека е исполнет условот за присуство на наставата од 85%, од редовните наставни часа.

IV. Носители

Оваа програма ќе се спроведе од Министерство за труд и социјална политика, центрите за социјална работа, Министерство за образование и наука, средните училишта и Министерството за финансии, согласно со Прирачник за администрирање на Програма за условен паричен надоместок за средно образование, донесен од Министерството за труд и социјална политика.

V. Извори на средства

Средствата за условени парични надоместоци за средно образование се обезбедени преку Договор за заем со Меѓународната Банка за обнова и развој - Светска банка за Проектот за условени парични надоместоци во износ од 19.300.000,00 Евра во денарска против вредност.

Се проценува дека со Програмата за условен паричен надоместок за средно образование ќе бидат опфатени 18.800 ученици од домаќинствата кои се корисници на социјална парична помош. Годишниот износ на надоместокот за условениот паричен надоместок за средно образование за секое дете/адолесцент кое ќе ги исполни условите изнесува 12.000,00 МКД.

Годишните средства за реализирање на оваа програма се 225.600.000,00 денари.

Исплатата на средствата за Програмата за условен паричен надоместок за средно образование ќе се врши преку процесот кој се користи за исплата на постојните социјални парични надоместоци.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-3758/1
13 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1894.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/1997, 54/1997, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.07.2010 година, одобри

**ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БРОЈ 19-4231/1 ОД 29.11.2005 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУ-
ГИ „ФЛАМИНГО“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО
ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА
ВО АВТОМАТ КЛУБ**

1. Во Лиценцата под број 19-4231/1 од 29.11.2005 година, издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје, за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3 бројот „16“ се заменува со бројот „14“.

2. Ова изменување на Лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3284/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

1895.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр.10/1997, 54/1997, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.07.2010 година, одобри

**ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БРОЈ 19-267/1 ОД 20.01.2008 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ, УГОСТИ-
ТЕЛСТВО И УСЛУГИ „МАСТЕРБЕТ“ ДОО СКОПЈЕ
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ**

1. Во Лиценцата под број 19-267/1 од 20.01.2008 година, издадена на Друштвото за туризам угостителство и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје, за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3 бројот „14“ се заменува со бројот „15“.

2. Ова изменување на Лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3672/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

1896.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр.10/1997, 54/1997, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.07.2010 година одобри

**ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БРОЈ 19-157/1 ОД 26.01.2006 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ, УГОСТИ-
ТЕЛСТВО И УСЛУГИ МАСТЕРБЕТ ДОО СКОПЈЕ
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ**

1. Во Лиценцата под број 19-157/1 од 26.01.2006 година, издадена на Друштвото за туризам, угостителство и услуги „Мастербет“ ДОО Скопје, за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3 бројот „20“ се заменува со бројот „27“, а зборот „еден“ се заменува со бројот „2“.

2. Ова изменување на Лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-3903/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

1897.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/1997, 54/1997, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.07.2010 година, одобри

**ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БРОЈ 19-1286/1 ОД 4.03.2008 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ, УГОСТИ-
ТЕЛСТВО И УСЛУГИ „МАСТЕРБЕТ“ ДОО СКОПЈЕ
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ**

1. Во Лиценцата под број 19-1286/1 од 4.03.2008 година, издадена на Друштвото за туризам, угостителство и услуги „Мастербет“ ДОО Скопје, за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3 бројот „19“ се заменува со бројот „21“.

2. Ова изменување на Лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр.51-3904/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

1898.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија” бр. 10/1997, 54/1997, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.07.2010 година, одобри

**ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БРОЈ 19-493/1 ОД 9.02.2006 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ, УГОСТИ-
ТЕЛСТВО И УСЛУГИ “МАСТЕРБЕТ” ДОО СКОПЈЕ
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ
НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ**

1. Во Лиценцата под број 19-493/1 од 9.02.2006 година, издадена на Друштвото за туризам, угостителство и услуги “Мастербет” ДОО Скопје, за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3 бројот “24” се заменува со бројот “20”.

2. Ова изменување на Лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр.51-3905/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

1899.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија” бр.10/1997, 54/1997, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.07.2010 година, одобри

**ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БРОЈ 19-4632/1 ОД 23.09.2008 ГОДИНА, ИЗ-
ДАДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ, УГО-
СТИТЕЛСТВО И УСЛУГИ „МАСТЕРБЕТ” ДОО
СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ**

1. Во Лиценцата под број 19-4632/1 од 23.09.2008 година, издадена на Друштвото за туризам, угостителство и услуги „Мастербет” ДОО Скопје, во точката 2 зборовите ул. „Велко Влаховиќ” бр.7 во Скопје се заменуваат со зборовите ул. „Кузман Јосифовски Питу” бр.15 (ТЦ Скопјанка) во Скопје“.

2. Во точката 3 бројот „25” се заменува со бројот „20”.

3. Ова изменување на Лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 51-3906/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

1900.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија” бр. 10/1997, 54/1997, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.07.2010 година, одобри

**ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БРОЈ 19-3246/1 ОД 9.09.2005 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ, УГОСТИ-
ТЕЛСТВО И УСЛУГИ “МАСТЕРБЕТ” ДОО СКОПЈЕ
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ**

1. Во Лиценцата под број 19-3246/1 од 9.09.2005 година, издадена на Друштвото за туризам, угостителство и услуги “Мастербет” ДОО Скопје, за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3 бројот “31” се заменува со бројот “28”.

2. Ова изменување на Лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр.51-3907/1
20 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА
ПОЛИТИКА**

1901.

Врз основа на член 89 став 6 од Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија” бр.79/09) министерот за труд и социјална политика донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА НОРМАТИВИТЕ И СТАНДАРДИТЕ ЗА ПРО-
СТОР, ОПРЕМА, СТРУЧНИ КАДРИ И СРЕДСТВА
ПОТРЕБНИ ЗА ОСНОВАЊЕ И ЗАПОЧНУВАЊЕ
СО РАБОТА НА УСТАНОВАТА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗА-
ШТИТА ЦЕНТАР ЗА ЛИЦА-ЖРТВИ НА ТРГОВИЈА
СО ЛУЃЕ**

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат нормативите и стандардите за простор, опрема, стручни кадри и средства потребни за основање и започнување со работа на установата за социјална заштита, Центар за лица-жртви на трговија со луѓе (во натамошниот текст: Центар).

А. ПРОСТОР И ОПРЕМА

Локација

Член 2

За основање на Центарот треба да се обезбеди соодветен станбен простор, кука или дел од кука во сопственост на основачот или изнајмен од основачот.

Член 3

Центарот треба да е сместен во населено место или во близина на населено место, со развиени сообраќајни врски и друга инфраструктура.

Член 4

Центарот треба да е приклучен на постоечката инфраструктура во населеното место, со што ќе се обезбедат неопходните хигиенско-технички услови.

Влезот во Центарот треба да биде пристапен со посебно обезбедена доволно широка влезна врата.

На влезот треба да има поставено рампа за движење со инвалидска количка.

Во Центарот треба да се постават јасни знаци, кои ги означуваат итните излези во случај на пожар или друга вонредна состојба.

Член 5

Центарот е составен од следните простории: заеднички простории (дневна просторија, трпезарија, кујна и три спални соби), санитарно - хигиенски простории, административни простории.

Заеднички простории**Член 6**

Просторијата за дневен престој треба да претставува една просторија во која треба да се обезбеди најмалку 2м² по корисник.

Просторијата за дневен престој треба да е оспособена за реализирање на програми за психосоцијална рехабилитација, работна терапија, социјална адаптација и оспособување за самостоен живот и интегрирање во социјалната средина.

Трпезаријата може да биде во состав на дневната просторија, во непосредна близина на кујната, која треба да обезбедува по 2м² по корисник, опремена со трпезариска маса со шест столови.

Кујната може да биде дистрибутивна или корисниците самостојно да приготвуваат храна, димензионирана најмалку со 4 м².

Сопствената кујна во зависност од бројот на корисниците треба да биде соодветно опремена со:

- електричен шпорет 1/4	1
- мијалник	1
- бојлер	1
- фрижидер	1
- неутрална маса	1
- висечки плакари	1

Во кујната треба да има и ситна опрема (плехови, тенцериња, чинии, лажици, виљушки, чаши, ножеви и друго), во количина во зависност од бројот на корисниците.

Опремата во кујната треба да биде изработена од цврст и отпорен материјал, кој не е подложен на корозија.

Приборот за јадење треба да биде отпорен на механички, хемиски и термички оштетувања, да биде од растфраз и лесен за одржување.

Во спалните соби треба да бидат сместени најмногу три кревети и да има гардеробери.

Спалната соба на децата треба да бидат одвоена од спалната соба на возрасните.

Санитарно-хигиенски простории**Член 7**

Во санитарните простории подовите и сидовите во висина од 2м треба да бидат обложени со керамички плочки и да имаат:

- санитарен јазол со мијалник, ВЦ шолја и када
- одвоен санитарен јазол за вработените во Центарот со мијалник и ВЦ шолја
- посебна просторија – остава во која се наоѓа машина за перење алишта од пет килограми и сушална.

Административни простории**Член 8**

Во Центарот треба да има простор за стручниот кадар, сеф за службената документација, телефон, компјутер и печатар.

Б. СТРУЧНИ КАДРИ**Член 9**

Во Центарот во зависност од бројот на корисниците, треба да има соодветен број на стручен кадар и тоа: социјален работник, педагог, психолог или од друга професија согласно со Законот за социјална заштита со завршена обука за работа со жртви на трговија со луѓе.

Бројот на стручниот кадар за остварување на дејноста во Центарот се утврдува врз основа на возраста и бројот на корисниците и тоа на секои четири корисници треба да се обезбеди еден стручен работник.

Во Центарот во текот на 24 часа треба да биде присутно најмалку едно стручно лице.

В. СРЕДСТВА ЗА ОСНОВАЊЕ И ЗАПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА**Член 10**

Средствата потребни за основање и започнување со работа на Центарот ги обезбедува основачот.

Член 11

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5075/1
14 јули 2010 година
Скопје

Министер,
Целџаљ Бајрами, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
1902.**

Врз основа на член 22 став 3 од Законот за работно-време, задолжителните одмори на мобилните работници и возачите во патниот сообраќај и уредите за запишување во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија” бр. 161/09), министерот за транспорт и врски донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ ИЛИ ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ОВЛАСТУВАЊЕТО ЗА ИНСТАЛИРАЊЕ, ПРОВЕРКА, КОНТРОЛА И ПОПРАВКА НА ТАХОГРАФИ, КАКО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ПРОСТОРОТ И ОПРЕМАТА НА РАБОТИЛНИЦАТА****Член 1**

Во Правилникот за формата и содржината на барањето за издавање или продолжување на овластувањето за инсталирање, проверка, контрола и поправка на тахографи, како и потребната документација, просторот и опремата на работилницата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/10), во членот 3 став 1 алинеја 1 се менува и гласи:

- „оригинал или копија заверена на нотар од тековна состојба од Централен Регистар на Република Македонија и информација за структура на приходи по дејности (СПД образец), не постари од 60 дена“.

Алинејата 4 се менува и гласи:

- „потврда за платени придонеси од ПИОМ и список на вработени по обврзник од ПИОМ и образец М1/М2 за најмалку три вработени техничка лица“.

По алинеа 12 се додаваат нови алинеи 13, 14, 15 и 16 кои гласат:

- План/нацрт на просторот во кој се вршат работите од овластувањето во размер 1:100;

- Технички спецификации од канцелариската опрема, комуникациските врски и начинот на обезбедување на објектот со прилог на докази;

- Изјава дека нема правни или други пречки кои на подносителот на барањето би му го оневозможиле користењето на опремата за период на важење на овластувањето дадена од раководителот на работилницата;

- Изјава дека пристапот е опремен со сообраќајна сигнализација во согласност со сообраќаен проект“.

Член 2

Во членот 4, втората реченица се брише.

Ставот 3 се менува и гласи:

„На просториите на работилницата треба да има истакнато огласна табла за информации (овластување, број на жиг-пломба, акредитација, договор со производител на тахографи или независен производител на калибрациона опрема, работно време, ценовник на услугите).“

По ставот 3 се додава нов став 4 кој гласи:

„Пристапот треба да биде препознатлив и означен со знаци за известување на кои се наоѓаат податоци за правното лице подносител на барањето со натпис „работилница за тахографи“ и/или „работилница за дигитални тахографи“ во согласност со овластувањето.“

Член 3

Членот 5 се менува и гласи:

„Работилницата треба да располага со следната опрема:

- уред за симулација на брзина и изминат пат,
- простор од најмалку 40 метри должина кој се користи како мерна патека (со уред за автоматски старт и стоп на мерењето) или просторија со должина од влез до излез минимум 20м, со должина на канал од минимум 15м, опремена со мерни валци исклучиво за употреба за возила со една погонска осовина поврзани со соодветно софтверско решение,

- уред за мерење на дозволеното отстапување на часовникот,

- мобилен тест компјутер за инспекција на тахографот согласно препораките на производителот,

- стабилен уред за калибрација на аналогни и дигитални тахографи кое има софтверски пакет за ЕЦ протокол за мерење со можност за мерење, калибрирање и печатење на калибрациониот протокол и калибрационата налепница која се лепи на внатрешната страна на возачката врата,

- манометар за мерење на притисок во пневматици,

- материјализирано мерило за должина-мерна трака од најмалку 20 метри,

- материјализирано мерило за должина на ефективниот обем на пневматикот.“

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-10434/1

21 јули 2010 година

Скопје

Министер,

Миле Јанакиески, с.р.

**СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА****1903.**

Судскиот совет на Република Македонија по правосилно спроведената постапка согласно член 58 од Законот за Судски совет на Република Македонија, врз основа на член 41 став 2 од Законот за судовите, го објавува следното

Р Е Ш Е Н И Е

Се разрешува од вршење на судиската функција Соња Чамуровска, судија на Основниот суд Битола, поради нестручно и несовесно вршење на судиската функција од член 75 став 1 алинеја 2 од Законот за судовите.

Бр. 07-1310/1

20 јули 2010 година

Скопје

Судски совет
на Република Македонија

Претседател,

Васил Грчев, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 1904.

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за катастарската општина Ѓорче Петров 6 - Општина Ѓорче Петров.

Катастарот на недвижности ќе се применува од 18-тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиште за КО Ѓорче Петров 6, востановен според Законот за премеј и катастар на земјиштето („Службен весник на РМ“ бр.34/72 и 13/78).

Бр. 09-11270/2
19 јули 2010 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1905.

Советот на Јавните обвинители на Република Македонија врз основа на член 36 од Законот за Советот на Јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник РМ“ бр.150/07), објавува

О Г Л А С ЗА ИЗБОР НА

I

1. Јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Велес.
2. Јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Тетово.
3. Јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Струмица.
4. Јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Гевгелија.

II

1. Јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Велес.
2. Јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Тетово.

Кандидатите за избор на јавни обвинители освен условите предвидени во чл. 45 од Законот за јавнообвинителство („Сл. весник на РМ“ бр. 150/07) ни Законот за измени и дополнување на Законот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр. 111/08), потребно е како посебен услов да исполнуваат:

I. Кандидатите за избор на јавни обвинители во Основните јавни обвинителства Велес, Тетово, Струмица и Гевгелија од точка I од огласот, како посебен услов потребно е да имаат завршено Академија за обука на судии и јавни обвинители.

II. Кандидатите за избор на јавен обвинител во Основните јавни обвинителства Велес и Тетово од точка II од огласот, како посебен услов потребно е да имаат работно искуство од најмалку три години со потврдени резултати во работата, по положениот правосуден испит.

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со потребната документација, во оригинал или заверена фотокопија на нотар, уверенијата за државјанство и лекарско уверение (двете да не се постари од шест месеци од денот на нивното издавање), треба да достават и доказ за верифицирана изјава за исполнување на условите за вршење на јавна функција согласно со чл.2, став 2 и член 3, став 2 од Законот за определување дополнителен услов за вршење јавна функција („Службен весник на РМ“ бр. 14/08 од 29.01.2008 година) и Законот за изменување и дополнување на Законот за определување дополнителен услов за вршење јавна функција („Службен весник на РМ“ бр. 64/09 од 22.05.2009 година), издаден од надлежната Комисија за верификација на факти, согласно наведениот Закон. Потребните документи да ги достават до Советот на јавните обвинители на Република Македонија ул. „Вељко Влаховик“ бр. 26 во рок од 15 дена од објавувањето во „Службен весник на РМ“.

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Елена Гошева, с.р.



www.sivesnik.com.mk
contact@sivesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2010 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622

